



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 2 јули 1998
Скопје

Број 31

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

978.

Врз основа на член 131 став 4 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА за прогласување на Амандманот III на Уставот на Република Македонија

Се прогласува Амандманот III на Уставот на Република Македонија, што го усвои Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1998 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2717/1
1 јули 1998 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА,
Тито Петковски, с.р.

АМАНДМАН III на Уставот на Република Македонија

Овој амандман е составен дел на Уставот на Република Македонија и влегува во сила со денот на неговото прогласување.

АМАНДМАН III

1. Притворот до подигнување на обвинението, по одлука на суд, може да трае најдолго 180 дена од денот на притворувањето.

По подигнување на обвинението, притворот го продолжува или го определува надлежниот суд во случај и во постапка утврдени со закон.

2. Со овој амандман се заменува ставот 5 на членот 12 на Уставот на Република Македонија.

979.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА

Се прогласува Законот за културата,
што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 24 јуни 1998 година.

Број 07-2618/1 Претседател
24 јуни 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Киро Глигоров, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА КУЛТУРАТА

Глава прва ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овој закон се утврдуваат основите на културата како темелна вредност на Република Македонија (во натамошниот текст: Република), облиците на остварување на културата, начинот и условите на нејзиното финансирање, како и други прашања од интерес за културата.

(2) Културата, во смисла на овој закон, ги опфаќа: творештвото, објавувањето на уметничкото творештво и заштитата и користењето на творештвото.

Член 2

(1) Републиката ја поттикнува и помага културата, особено преку:

1. Поволни услови за остварување на културни вредности;
2. Посебни услови за основање и работа на субјектите во културата;
3. Стимулативна даночна и царинска политика;
4. Посебни права од работен однос во културата;
5. Обезбедување и заштита на оригинали или примероци, односно документација на објавени дела преку откуп, задолжително чување и заштита на ликовни дела и публикации, обезбедување и заштита на филмови и филмски материјал, документација за музички и сценско-уметнички дела, документација за изведени архитектонски дела и слично;
6. Утврдување и доделување на републички награди и признанија во областа на културата;
7. Стипендирање кадри во областа на културата и
8. Осигурување особено на истакнати уметници, ретки и скапи инструменти, предмети и објекти од културно и историско значење и слично.

(2) Републиката го гарантира остварувањето на културата преку утврдување на националниот интерес на Републиката во културата и обезбедување услови за негово остварување, согласно со овој закон.

Член 3

Секој може да ја остварува културата со профитна или непрофитна цел, согласно со закон.

Член 4

(1) Секој има право на слободно творештво, непрофесионално или професионално, како и право на образование за областа култура.

(2) Правата што произлегуваат од творештвото се обезбедуваат со моралните, материјалните и другите права на авторите и на носителите на сродните права, утврдени со закон.

Член 5

(1) Објавувањето дела од областа на уметничкото творештво и заштита и користењето на материјалното и духовното творештво (во натамошниот текст: културното богатство) се врши преку соодветни дејности, утврдени со овој закон.

(2) Културното богатство од особено културно и историско значење (во натамошниот текст: споменици на културата) ужива посебна заштита.

(3) Дејностите од ставот 1 на овој член може да ги остварува секој, под еднакви услови, утврдени со закон.

Оддел 1

ПОЕДИНЕЧЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

Член 6

Поединечен интерес во културата, во смисла на овој закон, е културата што ја остваруваат уметници, установи и други правни и други физички лица врз основа на сопствена одлука и средства.

Оддел 2

ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

Член 7

(1) Локален интерес во културата, во смисла на овој закон, е културата што е од значење за граѓаните во единиците на локалната самоуправа.

(2) Локалниот интерес во културата, неговиот обем и неговото остварување се утврдуваат со општите акти на единиците на локалната самоуправа.

(3) Локалниот интерес во културата се финансира со акт на единицата на локалната самоуправа согласно со закон.

Оддел 3

НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

Член 8

(1) Национален интерес во културата, во смисла на овој закон, е културата што е од заеднички интерес за граѓаните на Републиката и е неопходно нејзиното континуирано вршење, како и достапност на сите граѓани под еднакви услови.

(2) Националниот интерес во културата опфаќа:

1. Создавање кадровски, материјални и други услови за континуирано остварување на културата;
2. Овозможување услови за остварување и заштита на врвни културни вредности;
3. Поттикнување на разновидноста и разноличност во културата;
4. Обезбедување услови за достапност на граѓаните до културните вредности и нивно масовно користење;
5. Обезбедување услови за остварување и заштита на културниот идентитет на граѓаните од различно етничко потекло;
6. Грижа за културниот развој и остварување на културните права на македонското малцинство и иселенитство во странство;
7. Создавање услови за рамномерен културен развој во Републиката;

8. Афирмација на културата од Републиката во странство и

9. Културолошки истражувања.

(3) Националниот интерес во културата го остваруваат националните установи и други субјекти согласно со овој закон.

3.1. Национална програма

Член 9

(1) За остварување на националниот интерес во културата Собранието на Република Македонија донесува национална програма за културата за период од пет години (во натамошниот текст: Национална програма).

(2) Во Националната програма особено се утврдуваат:

1. Целите и приоритетите на културната политика;
2. Организацијата и мрежата на националните установи;
3. Мерките за развој на културата;
4. Обемот и структурата на републичкиот буџет за културата;
5. Принципите и целите на меѓународната културна соработка;
6. Проекција на потребите од кадри за културата;
7. Насоките за културолошки истражувања;
8. Насоките за стимулативна даночна и царинска политика во областа на културата и
9. Позначајните инвестициони вложувања во културата и слично.

Член 10

Министерот за култура, со годишна програма го утврдува годишниот обем на националниот интерес во културата во рамките на средствата определени во републичкиот буџет (во натамошниот текст: Годишна програма).

3.2. Совет за култура

Член 11

(1) Во Министерството за култура се основа Совет за култура како стручно и советодавно тело на министерот за култура.

(2) Советот за култура е составен од претседател и најмалку десетмина члена кои ги именува министерот за култура, по принцип на стручност и компетентност и рамноправна застапеност на сите сфери на културата, за време од четири години.

(3) Советот за култура дава мислење за прашања од надлежност на министерот за култура.

(4) Министерот за култура може да основа и други стручни и советодавни тела, како и да именува надворешни соработници како одговорни лица за реализација на одделни проекти во областа на културата (арт куратори, делегирани продуценти и слично).

(5) На членовите на телата и на соработниците од ставовите 1 и 4 на овој член, за работата им следува соодветен надомест, што го определува министерот за култура.

(6) Советот за култура поднесува извештај за својата работа најмалку еднаш годишно до министерот за култура и до Владата на Република Македонија.

Глава втора

ОСТВАРУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА

Член 12

Културата ја остваруваат уметници, самостојни уметници, установи, други правни и други физички лица.

Оддел 1

УМЕТНИК

Член 13

Уметник, во смисла на овој закон, е секое физичко лице што создава авторско дело од областа на уметничкото творештво или изведува авторско дело, односно дело од народното творештво, независно од образованието, правниот статус, регистрацијата, државјанството, друг вид припадност итн.

1.1. Самостоен уметник

Член 14

(1) Ако уметникот творештвото го остварува професионално, како единствено занимање, стекнува права од работен однос доколку се регистрира како трговец-поединец (во натамошниот текст: самостоен уметник), согласно со овој закон.

(2) Самостојниот уметник има еднаква правна положба со другите правни лица и трговци-поединци.

Член 15

(1) Самостојниот уметник се регистрира во надлежен регистарски суд, ако има деловна способност, постојано живеалиште во Републиката и ако не е регистриран за вршење друга дејност.

(2) Називот на самостојниот уметник ги содржи: ознаката "самостоен уметник", видот на уметничкото творештво, неговото лично име и презиме и евентуално неговиот псевдоним.

Член 16

На самостојниот уметник може да му се обезбедат поволни услови и надоместоци од средства од републичкиот буџет, за што одлучува министерот за култура според критериуми, во постапка и на начин утврдени со акт на министерот за култура.

Член 17

Уметниците и самостојните уметници можат да основаат здруженија што работат согласно со општите прописи за здруженијата на граѓани.

Оддел 2

УСТАНОВА

Член 18

(1) Установа, во смисла на овој закон, е правно лице што врши дејност од областа на културата, со непрофитна цел.

(2) Непрофитна цел, во смисла на овој закон, е кога правното лице, согласно со актот за основање, остварената разлика меѓу приходите и расходите од вршењето на дејноста од областа на културата ја вложува во истата дејност, а платите и другите надоместоци на работниците не надминуваат повеќе од 30% од висината на платите за соодветниот вид занимање и надоместоците утврдени со колективен договор.

(3) Установата го стекнува својството на правно лице со упис во надлежниот регистарски суд.

2.1. Основање на установата

Член 19

(1) Установа основа физичко или правно лице под услови утврдени со закон.

(2) Установа може да основа и странско физичко или правно лице под услови утврдени со закон.

(3) Со закон можат да бидат утврдени посебни услови за основање установи за одделни дејности од областа на културата.

Член 20

Установата, според основачот, може да биде приватна, општинска-градска или национална.

Член 21

(1) Основачот донесува акт за основање на установата. Со актот за основање се утврдуваат обликот, траењето, називот, седиштето, дејноста, средствата и имотот за работа, организацијата, раководењето и управувањето со установата.

(2) Со актот за основање се именува и лице кое ќе ги води работите до конституирање на установата и се определува рок за нејзино конституирање.

(3) Називот на установата ја содржи ознаката "установа" и други ознаки како : дејноста за која што е регистрирана, нејзиното седиште и други додатоци (цртежи, слики и слично) за поблиско одбележување на нејзината работа. Називот може да се употребува и како стоковен жиг, доколку со закон поинаку не е определено.

2.2. Работа на установата

Член 22

(1) Со закон можат да бидат утврдени посебни услови за работа на установа во вршењето одделна дејност од областа на културата.

(2) За исполнување на условите од ставот 1 на овој член, министерот за култура донесува решение во рок од 30 дена од добивањето на барањето. Доколку не донесе решение во овој рок, се смета дека е донесено позитивно решение.

(3) Против решението од ставот 2 на овој член, може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија. Жалбата не го одлага решението.

(4) Установата може да почне со работа по правосилноста на решението од ставот 2 на овој член.

2.3. Престанок на установата

Член 23

Основачот одлучува за престанок на установата доколку истата не ја врши дејноста утврдена со актот за основање и закон, или престане интересот за чие оstarување е основана. Имотот, правата и обврските на установата ги презема основачот.

2.4. Национална установа

2.4.1. Основање, работа и престанок

Член 24

(1) За остварување на националниот интерес во културата, можат да се основаат национални установи со закон.

(2) Називот на националната установа содржи: "Република Македонија", како и други соодветни ознаки пропишани за установа, согласно со закон.

Член 25

(1) Националната установа од областа на културата има статут со кој се уредува работата и организацијата на установата и обезбедувањето јавност во нејзината работа.

(2) Владата на Република Македонија дава согласност на статутот од ставот 1 на овој член.

(3) За проширување на дејноста и за други статусни промени на националните установи одлучува Собранието на Република Македонија.

Член 26

(1) Во случај на настанување услови за отпочнување постапка за стечај на национална установа, Собранието на Република Македонија е должно да преземе мерки за обезбедување услови за непречено работење на установата и да даде гаранција за исполнување на обврските на установата спрема трети лица.

(2) Собранието на Република Македонија може да одлучи да отпочне постапка за стечај на национална установа, само ако претходно обезбеди остварување на нејзината дејност.

2.4.2. Органи

Член 27

Органи на национална установа се директор и управен одбор.

Член 28

(1) Орган на раководење на национална установа е директор.

(2) Директорот ја води работата на националната установа, ја застапува установата и одговара за материјално-финансиското работење и за законитоста и економичноста на нејзината работа.

(3) Во националната установа покрај директорот се избира и уметнички, односно програмски директор кој ја води реализацијата на уметничката, односно стручната работа на установата и за истата е одговорен. Со актот за основање и статутот можат да се предвидат и повеќе уметнички, односно програмски директори.

(4) По исклучок од ставот 3 на овој член во националните установи со актот за основање, односно статутот, може да се предвиди дека исто лице може да ја врши функцијата на директор и на уметнички, односно програмски директор. Во таков случај лицето треба да ги исполнува условите за вршење на двете функции.

Член 29

(1) Директорите на националната установа од членот 28 ставови 1 и 3 на овој закон се избираат по пат на јавен конкурс, што се објавува преку средствата за јавно информирање.

(2) Директорите од ставот 1 на овој член се избираат за време од четири години и може повторно да бидат избрани.

(3) Посебните услови за избор на директори од ставот 1 на овој член се утврдуваат со статутот на установата.

Член 30

(1) Конкурсот за директор го распишува Министерството за култура.

(2) Владата на Република Македонија го избира и разрешува директорот најдоцна три месеци пред истекот на мандатот на претходниот директор.

Член 31

(1) Конкурсот за уметнички, односно програмски директор го распишува директорот на националната установа.

(2) Управниот одбор на националната установа го избира и разрешува уметничкиот, односно програмскиот директор по предлог на директорот.

Член 32

(1) Директорот предлага годишна програма за работа на националната установа.

(2) Уметничкиот, односно програмскиот директор на националната установа може да формира уметнич-

ки, односно стручен совет и други советодавни тела (трајни и повремени), што поблиску се уредува со статутот на установата.

Член 33

(1) Директор на национална установа може да биде разрешен и пред истекот на мандатот за којшто е избран.

(2) Директорот може да биде разрешен:

1. На лично барање;

2. Ако не ја остварува програмата за работа на установата;

3. Ако по негова вина е нанесена штета на установата и

4. Ако не работи во согласност со закон и статут и во други случаи предвидени со закон.

(3) Условите и постапката за разрешување уметнички, односно програмски директор се уредуваат со статутот на националната установа.

Член 34

(1) Во случај кога не е избран директор на национална установа или предвреме му престанал мандатот, Владата на Република Македонија веднаш именува вршител на должноста директор, без конкурс.

(2) Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на директор на национална установа.

(3) Вршителот на должноста директор, се именува за време до изборот на директор на националната установа, а најдолго за шест месеци.

(4) Министерството за култура, веднаш по именувањето вршител на должноста директор, распишува конкурс за директор.

Член 35

(1) Орган на управување на национална установа е управниот одбор.

(2) Управниот одбор го сочинуваат пет претставници што ги именува и разрешува Владата на Република Македонија од кои три претставници се од редот на истакнати поединци од областа на културата, а двајца претставници од вработените во установата.

(3) Претседателот и членовите на управниот одбор на национална установа се именуваат врз принцип на стручност и компетентност, за време од четири години и може повторно да бидат именувани.

(4) На претседателот и на членовите на управниот одбор им следува соодветен надомест што го определува Владата на Република Македонија.

Член 36

Управниот одбор на национална установа:

1. Донесува статут;

2. Ги утврдува политиката и принципите за развој и работа на установата;

3. Ја донесува годишната програма на установата, по предлог на директорот;

4. Го усвојува годишниот извештај за работата на установата, по предлог на директорот;

5. Донесува акт за организација на работата и систематизација на работните места на установата на предлог на уметничкиот, односно програмскиот директор, а по претходно мислење на директорот;

6. Донесува документи за финансиското работење на установата, согласно со прописите за материјално и финансиско работење;

7. Одлучува во втор степен за решенија што ги донесува директорот и

8. Врши други работи утврдени со закон и статут.

Член 37

Со статутот на националната установа поблиску се утврдуваат и надлежностите и работата на органите на националната установа, условите под кои лица нема да можат да бидат избрани за директор или за претседател и член на управен одбор на национална установа, условите за предвременно разрешување на претседател и член на управниот одбор на установата и други прашања утврдени со закон и актот за основање.

Член 38

Одредбите од овој закон што се однесуваат на национална установа, соодветно се применуваат и на општинска - градска установа, особено за основање, работа, раководење, управување, одлучување и финансирање на националната установа, како и за правата од работен однос на вработените во националната установа, доколку со закон поинаку не е утврдено.

2.4.3. Фондови за културата

Член 39

Заради финансирање одделни сложени и обемни работи од Националната програма може да се основаат фондови за културата, како национални установи, според одредбите утврдени за национални установи.

Оддел 3

ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ

Член 40

(1) Друго правно лице, во смисла на овој закон, е трговец-поединец, претпријатие и трговско друштво регистрирано за вршење дејност од областа на културата и правно лице што покрај регистрацијата за вршење дејност од друга област, е регистрирано и за вршење дејност од областа на културата. Дејноста од областа на културата се врши во посебно организиран дел, под услови утврдени со закон за вршење на дејноста.

(2) Како друго правно лице, во смисла на овој закон, се смета и здружение на граѓани од областа на културата како друштво, заедница, сојуз и слично, што се основа и работи според прописите за здруженијата на граѓани.

(3) Посебните услови за основање и работа на установа од членовите 19 став 2 и 22 став 1 на овој закон, соодветно се однесуваат и на другото правно лице.

3.1. Фондации во културата

Член 41

(1) Како друго правно лице, во смисла на овој закон, се сметаат и фондациите во областа на културата.

(2) Фондации во културата можат да основаат едно или повеќе физички или правни лица, како непрофитни и невладини организации, со својство на правно лице заради финансирање поединечни интереси во културата.

(3) Фондациите во културата се основаат и работат според прописите за фондации.

Оддел 4

ДРУГО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Член 42

Друго физичко лице, во смисла на овој закон е ученик, студент и друго лице, кое се образува, односно остручува за потребите на културата, како и научен работник што врши научна дејност во областа на културата.

Оддел 5 ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 43

Национален интерес во културата може да се остварува и преку концесија. За концесијата се применуваат прописите за концесија.

Член 44

Секое правно лице може без регистрација да врши и дејност од областа на културата, ако истата е во функција на остварување на дејноста за која е регистрирано, доколку со закон поинаку не е определено.

Глава трета ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Член 45

(1) Дејности од областа на културата, во смисла на овој закон, се дејности за објавување и дејности за заштита и користење.

(2) Објавување во смисла на овој закон е достапност на уметничкото дело под еднакви услови на неодреден број лица надвор од вообичаениот круг на семејството и личните познаници, независно од начинот и формата на која делото е направено.

(3) Заштита и користење, во смисла на овој закон, главно опфаќа истражување, евиденција, обработка, валоризација, правна и физичка заштита, користење и надзор над културното богатство.

Член 46

Дејностите од областа на културата се вршат согласно со прописите за авторското право и сродните права.

Член 47

Печатењето публикации, техничката обработка на филмови, прометот на движно и недвижно културно богатство (како дела на ликовната уметност, книги, видео-ленти, антиквитети и слично), како и умножувањето на оригинално ликовно дело, поштенска и таксена марка, календар, каталог и проспект (освен доколку промовираат културни вредности), програма, леток, именик, адресар, образец и слични публикации, не се смета за дејности од областа на културата, во смисла на овој закон.

Оддел 1 ДЕЈНОСТИ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ

Член 48

(1) Дејности за објавување, во смисла на овој закон, се:

1. Издавачката дејност;
2. Музичката дејност;
3. Драмската, оперската, балетската и играорната дејност (во натамошниот текст: сценско-уметничка дејност);

4. Филмската дејност;
5. Галериската дејност;
6. Дејноста на домовите на културата;
7. Изведувањето на архитектонски дела и
8. Дејноста за посредување во презентирање на дела од областа на културата (во натамошниот текст: дејност за посредување во културата).

(2) Задолжителното обезбедување и заштитата на оригинали или примероци на објавени уметнички дела, се уредува со општ акт на министерот за култура,

односно со закон за публикациите и архитектонските дела.

1.1. Издавачка дејност

Член 49

(1) Издавачка дејност, во смисла на овој закон, е издавање публикации со уметничка содржина во доволен број примероци што се умножуваат со печатење, пресликување, копирање или на друг начин, доколку ѝ се наменети на јавноста.

(2) Публикација, во смисла на овој закон, е: книга, брошура, списание, нотен запис, репродукција на уметничка слика и цртеж, компјутерска програма, атлас, плакат, фотографија, носач на тон, односно на тон и слика (грамофонска плоча, компакт диск, магнетофонска, магнетна и друга лента, дијалозитив, тонска копија на филмска лента, видео лента и друго) и други слични авторски дела, умножени на начин определен во ставот 1 на овој член.

Член 50

(1) На секоја публикација се отпечатува: името на авторот и изведувачот, кое издание е по ред, името на преведувачот, односно преработувачот на публикацијата и изворот на преводот, односно на преработката, називот и седиштето на издавачот, продуцентот и печатарот, местото и годината на печатењето, каталогизација во публикација (CIP-запис), ISSN - меѓународен стандарден број (за списанија), ISBN - меѓународен стандарден број (за книги), како и тиражот на публикацијата.

(2) По исклучок на ставот 1 од овој член на помали публикации како проспект, разгледница и слично се отпечатува само називот и седиштето на издавачот и годината на издавање.

1.2. Музичка и сценско-уметничка дејност

Член 51

(1) Музичка и сценско-уметничка дејност, во смисла на овој закон, е подготвување и јавно изведување музички, драмски, оперски, оперетски, балетски, танцови, куклени и други уметнички дела, како и народни песни и игри.

(2) Назив на установа или на друго правно лице што врши музичка или сценско-уметничка дејност е: филхармонија, симфониски и друг оркестар, хор, театар, драма, опера, балет, ансамбл на народни песни и игри, танцов ансамбл и слично.

1.3. Филмска дејност

Член 52

(1) Филмска дејност, согласно со овој закон, е продукција, дистрибуција и јавно прикажување на кинематографски, телевизиски и видео филм, друго аудио-визуелно дело, како и друго уметничко дело изразено во вид на поврзани подвижни слики, со или без тон, без оглед на видот на носачот што ги содржи (во натамошниот текст: филм).

(2) Назив на установа или на друго правно лице што врши филмска дејност е: филмски продуцент, филмски дистрибутер, кино-прикажувач и телевизиски куќа.

1.4. Галериска дејност

Член 53

(1) Галериска дејност, во смисла на овој закон, е организирање и јавно изложување на оригинали или примероци на дела од ликовната и применетата уметност, оригинали на книжевни или музички дела, други

уметнички предмети, фотографски дела и дела создадени во постапка слична на фотографската.

(2) Назив на установа или на друго правно лице што врши галериска дејност е: галерија, уметничка збирка и слично.

(3) Установите од ставот 2 на овој член, заради остварување на галериската дејност, можат да вршат и откуп, чување и одржување на делата и предметите од ставот 1 на овој член.

1.5. Дејност на домови на културата

Член 54

(1) Дејноста на домовите на културата, во смисла на овој закон, е програмски и функционално поттикнување и развој на културата, особено на творештвото на децата и младината, на културно-уметничкиот аматеризам и објавувањето културно-уметнички дела, како и за вршење други дејности од областа на културата, согласно со закон.

(2) Назив на установа или на друго правно лице што ја врши дејноста од ставот 1 на овој член е: дом на културата, центар за култура, концертен центар, дом за деца и млади и слично.

1.6. Изведуваче на архитектонски дела

Член 55

(1) Изведуваче на архитектонски дела, во смисла на овој закон, опфаќа проектирање и подигање архитектонски дела со уметнички вредности вклучувајќи ги и спомениците за одбележување настани и личности од значење за историјата и културата.

(2) Вршењето на дејноста од ставот 1 на овој член се уредува со закон.

1.7. Дејност за посредување во културата

Член 56

(1) Дејност за посредување во културата, во смисла на овој закон, е организирање и јавно презентирање, изложување, изведуваче и друго слично објавување на веќе објавени домашни и странски дела и изведби од областа на културата во Републиката и во странство, како и собирање и обработка на податоци за објавените дела и изведби.

(2) Назив на установа или на друго правно лице што врши дејност за посредување во културата е: дирекција, агенција, манифестација, фестивал, менаџер, агент и слично.

Член 57

Посебен услов од членот 22 став 1 на овој закон за работа на субјектите регистрирани за музичка дејност, сценско-уметничка дејност или за дејност за посредување во културата, е претходно склучување договор со надлежно здружение на автори за колективно остварување на авторското право и сродните права, согласно со прописите за авторското право и сродните права.

Член 58

Домашен или странски изведувач, односно странски сценски продуцент е должен со установа или со друго правно лице за посредување во културата, со седиште во Републиката, да склучи договор за јавно изведуваче дела од областа на културата во Републиката.

Оддел 2

ДЕЈНОСТИ ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ

Член 59

(1) Дејности за заштита и користење на движдното културно богатство, во смисла на овој закон, се:

1. Библиотечната дејност;
2. Музејската дејност и
3. Кинотечната дејност.

(2) Дејност за заштита и користење на недвиждното културно богатство е дејноста за заштита и користење на архитектонското културно богатство.

(3) Дејностите за заштита и користење на движдното културно богатство, посебната заштита на спомениците на културата, како и заштитата и користењето на духовното културно богатство, се уредуваат со закон.

Глава четврта

ФИНАНСИРАЊЕ НА КУЛТУРАТА

Член 60

(1) Уметникот, односно самостојниот уметник и друго физичко лице, по правило, обезбедува средства за својата работа.

(2) Средства за основање и работа на установи и други правни лица, по правило, обезбедува основачот.

Член 61

(1) Субјектите што остваруваат култура можат да користат средства и од други извори како фондови, фондации, легати, подароци, кредити, камати, дивиденди и слично.

(2) Субјектите што остваруваат култура, може да користат средства и од републичкиот буџет, за реализација на проекти од национален интерес или за други намени, како откупи, награди и слично, во постапка пропишана со овој закон.

Оддел 1

ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ИНТЕРЕС

Член 62

(1) Средства за остварување на националниот интерес во културата, се обезбедуваат од републичкиот буџет преку Министерството за култура и се распределуваат согласно со овој закон.

(2) При распределбата на средствата од ставот 1 на овој член, се обезбедуваат:

1. Целосно и континуирано остварување на дејноста на националните установи;
2. Рамноправна положба на сите субјекти, под еднакви услови утврдени согласно со овој закон и
3. Јавност во постапката и во актите за распределба.

Член 63

Средствата од членот 62 став 1 на овој закон, согласно со Годишната програма се распределуваат на единици - корисници за:

1. Програми за работа на национални установи во кои се содржани одделни проекти;
2. Проекти на уметници, самостојни уметници, установи и други правни и други физички лица, по основа на конкурс, а особено за творештво, за дејности од областа на културата, за инвестиции, за осигурувања, за стипендирање кадри и слично;
3. Надоместоци на самостојни уметници;
4. Откупи, награди и слично и

5. Инвестиционно и техничко одржување на објекти и опрема за културата во државна сопственост.

Член 64

(1) Националните установи до Министерството за култура доставуваат предлог на годишна програма за работа најдоцна до месец јули во тековната година за наредната година.

(2) Предлогот на програмата од ставот 1 на овој член, главно се изразува преку проекти за вршење одделни работи во дејноста на установата, согласно со закон и актот за основање на установата. Во предлогот на програмата посебно се изразени средствата потребни за материјални трошоци и плати.

(3) Националните установи, соодветно на својата дејност, при предлагањето на програмите за работа, задолжително предвидуваат остварување и на мерките од членот 2, точки 5 и 8, а согласно со членот 48 став 2 на овој закон.

Член 65

(1) Министерството за култура за остварување на националниот интерес, согласно со Националната програма, распишува конкурси за проекти најдоцна до месец јуни во тековната година за наредната година.

(2) Конкурсот содржи:

1. Приоритети во остварувањето на националниот интерес;

2. Услови за конкурирање и

3. Основни елементи за одделни видови проекти и слично.

(3) Конкурсите од ставот 1 на овој член се објавуваат во средствата за јавно информирање и траат 30 дена од денот на објавувањето.

(4) По исклучок од ставот 3 на овој член конкурси за одредени работи, односно дејности, можат да бидат отворени во текот на целата година.

(5) Министерот за култура со општ акт поблиску ги утврдува елементите што треба да бидат содржани во програмите, односно проектите.

Член 66

(1) Министерот за култура по мислење на Советот за култура го утврдува предлогот на годишната програма што е основа за утврдување на средствата за култура во републичкиот буџет за наредната година.

(2) Предлогот на годишната програма се подготвува најдоцна до 15 септември во тековната за наредната година и се објавува во средствата за јавно информирање.

Член 67

(1) Министерот за култура ја донесува годишната програма, најдоцна 15 дена од денот на донесувањето на републичкиот буџет.

(2) Со годишната програма се врши распределба на средствата најмногу во висина од 90% од доделените средства од републичкиот буџет, а другите средства, утврдени во републичкиот буџет претставуваат тековна резерва за чија распределба самостојно одлучува министерот за култура.

(3) Годишната програма се објавува во средствата за јавно информирање.

Член 68

(1) Согласно со годишната програма, министерот за култура склучува поединечни договори и издава решенија за користење на средствата со единките - корисници.

(2) На договорот за користење средства се однесуваат прописите за облигационите односи.

Член 69

Министерот за култура по мислење на Советот за култура, може да склучи договор за финансирање програми, односно проекти на установи и други правни лица што континуирано, квалитетно и традиционално остваруваат дејност од областа на културата, особено на културно-уметнички манифестации и фестивали, списанија за култура и уметност, здруженија на уметници и слично, за период до пет години, кој може да се обновува.

Член 70

Министерот за култура може да склучи договор со надлежен орган на единици на локалната самоуправа, со правни и со физички лица за заедничко финансирање проекти од областа на културата.

Глава петта

ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Член 71

Прописите за работни односи, за здравствено, за пензиско и за инвалидско осигурување соодветно се применуваат на работниците во областа на културата, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Оддел 1

КОМОРА НА КУЛТУРАТА

Член 72

(1) Самостојните уметници и работодавците со средства во приватна сопственост од областа на културата, заради остварување на заеднички интереси, можат да основаат комора на културата.

(2) Комората на културата е правно лице што се основа и работи согласно со општите прописи за здруженијата на граѓани.

Оддел 2

ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС СО СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Член 73

(1) Засновањето работен однос со странски државјани, за вршење работи и дејности од областа на културата, се врши според прописите за засновање работен однос со странски државјани, по претходно одобрение од министерот за култура, а најдолго три години.

(2) Работодавецот е должен со барањето за одобрение до Министерството за култура да достави: извод од регистрацијата за вршење дејност од областа на културата, на странскиот државјанин, објавениот оглас за потребата од работник, програма и време на ангажирање, како и посебно образложение за потребата од вработување странски државјанин.

(3) Одобрението од ставот 1 на овој член го дава министерот за култура во рок од 15 дена.

(4) Засновањето работен однос од ставот 1 на овој член со особено значајни, истакнати, стручни и дефицитарни кадри во областа на културата може да се врши само со посебно образложение, а без документацијата од ставот 2 на овој член.

Член 74

Ангажирањето странско правно и физичко лице за вршење работи од областа на културата во Републиката може да се врши само преку писмен договор со

домашна установа или друго домашно правно лице. Примерок од договорот задолжително се доставува до Министерството за култура заради евиденција.

Член 75

При засновање работен однос со лица без државјанство или со лица чие државјанство не може да се утврди (апатриди), се применува член 73 од овој закон.

Оддел 3

ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА

Член 76

(1) Работен однос во национална установа за вршење уметничка, односно стручна работа се заснова со склучување договор за работа меѓу работникот и директорот на установата за период до три години, по предлог и во согласност со уметничкиот, односно програмскиот директор.

(2) По предлог и во согласност со уметничкиот, односно програмскиот директор, директорот врши распоредување на работниците на уметнички, односно стручни работни места.

Член 77

Уметничка, односно стручна работа во национална установа може да се врши и со склучување авторски, односно изведувачки или друг договор на директорот со уметникот, со самостојниот уметник или со другото физичко лице, по предлог и во согласност со уметничкиот, односно програмскиот директор на установата.

Член 78

Работниот однос од членот 76 став 1 на овој закон за одредени работни места, утврдени со општ акт на установата, се заснова по пат на аудиција за уметничка работа, односно рецензија за стручна работа. Со актот се определуваат и условите за реаудиција, односно реизбор.

Оддел 4

Член 79

Штрајк во национална установа се остварува согласно со одредбите за штрајк од прописите за јавните претпријатија.

Глава шеста

УПРАВЕН НАДЗОР ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И ЕВИДЕНЦИЈА

Оддел 1

УПРАВЕН НАДЗОР

Член 80

Управниот надзор над спроведување на законите и другите прописи во областа на културата го врши Министерството за култура, согласно со закон.

Член 81

(1) Во вршењето управен надзор над субјектите што вршат дејност од областа на културата, Министерството за култура има право и должност да запре делумно или во целост од извршување општ или поединечен акт што не е во согласност со законот, односно со општиот акт со кој мора да биде во согласност.

(2) Министерството за култура, доколку запрело од извршување општ акт на субјектите што вршат дејност од областа на културата, за кој смета дека не е во

согласност со Уставот на Република Македонија и со закон од областа на културата, е должно во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението за запирање, да поведе постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оценување на уставноста, односно законитоста на запрениот акт.

(3) Министерството за култура доколку запрело од извршување поединечен акт за кој смета дека не е во согласност со закон од областа на културата или со општ акт со кој мора да биде во согласност, е должно, во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението за запирање да поведе постапка пред надлежен суд.

(4) Ако Министерството за култура во рокот утврден во ставови 2 и 3 на овој член не поведе постапка пред надлежен суд, решението за запирање престанува да важи и актот што е запрен може да се применува.

1.1. Инспекциски надзор

Член 82

(1) Инспекцискиот надзор во областа на културата го вршат, по правило, инспектори за култура (инспектор).

(2) Инспектор може да биде лице со соодветно високо образование и работно искуство во областа на културата од најмалку четири години.

(3) Раководител инспектор може да биде лице со високо образование и работно искуство во областа на културата од најмалку пет години.

Член 83

(1) Инспекторот има легитимација.

(2) Инспекторот е должен пред вршењето на инспекцијата да се легитимира.

(3) Образецот на легитимацијата и начинот на нејзиното издавање ги пропишува министерот за култура.

Член 84

(1) Инспекторот е должен најмалку еднаш годишно да изврши увид во работењето на установите и другите правни лица што вршат дејности од областа на културата, за работите од културата, доколку се пропишани посебни услови за нивно вршење.

(2) Во вршењето на увидот, инспекторот е должен на субјектите од став 1 на овој член да им дава помош во спроведувањето на законите и други прописи од областа на културата.

Член 85

Во вршењето на работите од својата надлежност инспекторот е овластен:

1. Да оствари увид во извршувањето на законите и други прописи и да бара потребни податоци за тоа;

2. Да нареди извршување на законите и други прописи и мерки, односно отстранување на недостатоци што произлегуваат од примена на незаконски мерки и акти или од повреда на закон или друг пропис;

3. Да забрани спроведување на незаконски мерки;

4. Да поднесе предлог до надлежниот орган за бришење на установите и други правни лица од соодветниот регистар;

5. Да изрече и наплати казна на лице место;

6. Да изрече заштитни мерки времено одземање предмети користени, наменети или создадени со прекршок и времено да забрани вршење дејност од областа на културата за време до шест месеци;

7. Ако повредата на законот, односно прописот, претставува кривично дело или прекршок, инспекторот е овластен да поднесе барање, односно предлог за покренување постапка;

8. Да нареди физичко, техничко и друго обезбедување на објекти и предмети доколку постои опасност од нивно оштетување и уништување и

9. Врши и други работи согласно со закон.

Член 86

(1) Директорот на установата, односно одговорното лице на друго правно лице е должно да му овозможи на инспекторот увид во состојбата, работата и актите и да му ги дава бараните податоци и известувања.

(2) За извршениот увид инспекторот составува писмен извештај, односно записник, што особено ги содржи констатираната состојба и предложените мерки. Извештајот веднаш го доставува до органите на раководење и управување на установата, односно на друго правно лице.

Член 87

(1) За предложените мерки, согласно со извештајот инспекторот донесува решение. Во решението се определува и рокот за извршување на мерките.

(2) Против решението на инспекторот може да се изјави жалба до комисија на Владата на Република Македонија, во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

(3) Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Член 88

(1) Инспекторот е овластен во вршењето на инспекцискиот надзор во секое време да влезе во просториите каде што се врши дејноста на установата или на друго правно лице, без претходно најавување.

(2) Инспекторот е должен веднаш да го извести директорот, односно одговорното лице за вршење на надзорот.

Член 89

Ако утврдената повреда на закон или друг пропис претставува недостаток за чие отстранување се потребни посебни средства од поголем обем (инвестициони вложувања) инспекторот може со решение да наложи на установата и на другото правно лице да донесе посебна програма, за што истовремено ќе ги извести основачот, односно Собранието на Република Македонија, за националните установи.

Оддел 2

ЕВИДЕНЦИЈА

Член 90

(1) Министерството за култура води евиденција за самостојните уметници, за установите и другите правни лица, за објектите за култура во државна сопственост и за други податоци од надлежност на Министерството.

(2) Постапката за прибирање на податоците, нивната содржина и обработка ги пропишува, со општ акт, министерот за култура.

Глава седма КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 91

(1) Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице што:

1. Врши дејност од областа на културата за која не е основано (член 18 став 1);

2. Остварената разлика меѓу приходите и расходите не ја вложи во истата дејност, односно платите и другите надоместоци го надминуваат процентот утврден со овој закон (член 18 став 2);

3. Врши дејност од областа на културата без решение дека ги исполнува условите за вршење на дејноста (член 22 став 2);

4. Не ја врши дејноста од областа на културата во посебно организиран дел (член 40 став 1);

5. Не обезбедува и заштитува оригинали или примероци на објавени дела согласно со актот на министерот (член 48 став 2);

6. Врши дејност за посредување во културата без склучен договор со надлежно здружение (член 57);

7. Ако заснова работен однос со странски државјанин, односно ангажира странско правно или физичко лице спротивно на овој закон (членови 73 и 74);

8. Заснова работен однос, односно склучи договор спротивно на овој закон (членови 76, 77 и 78) и

9. Ако не овозможи увид на инспекторот (член 85).

(2) Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок и одговорното лице во правното лице кога до прекршокот од ставот 1 на овој член дошло со негово дејствие или со негово пропуштање на задолжителен надзор.

(3) Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари, ќе се казни и трговецот-поединец за прекршокот од ставот 1 точки 2, 3, 4 и 8 на овој член.

(4) За прекршокот на ставот 1 на овој член можат да се изречат следниве мерки на безбедност:

1. Забрана на вршење професија, дејност или должност од шест месеци до пет години за правно лице, односно од три месеци до една година за одговорното лице во правното лице, односно трговецот-поединец и

2. Одземање предмети со кои е извршен прекршокот за правното лице и трговецот-поединец.

Глава осма

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оддел 1

САМОСТОЈНИ УМЕТНИЦИ

Член 92

(1) Самостојните уметници кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се стекнале со право за плаќање на придонесите за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување од средства од републичкиот буџет, согласно со Законот за самостојни уметници ("Службен весник на СРМ" број 46/82), правото им продолжува една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) На самостојните уметници од ставот 1 на овој член кои на денот на влегувањето во сила на овој закон им недостигаат пет години работен стаж до исполнување услови за остварување право на пензија им продолжува стекнатото право согласно со Законот за самостојните уметници од ставот 1 на овој член, до исполнувањето на условите за стекнување право на пензија.

Оддел 2

ОРГАНИЗАЦИИ

Член 93

Организациите и правните лица што вршат дејност од областа на културата ќе ја усогласат својата организација и општи акти со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 94

Организациите со општествен капитал што се регистрирани за вршење дејност од посебен општествен интерес во областа на културата, основани согласно со закон од општествено-политичка заедница, самоуправна интересна заедница на културата или општествено-политичка организација продолжуваат да работат како национални установи до утврдувањето на нивниот статус согласно со овој закон, односно до завршувањето на постапката за трансформација согласно со прописите за трансформацијата на општествениот капитал.

Член 95

Собранието на Република Македонија со закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на Националната програма, определува на кои организации од членот 94 на овој закон, им ги презема основачките права и ги утврдува како национални установи.

Член 96

Надлежен орган на единиците на локалната самоуправа, во согласност со министерот за култура, со општ акт, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на законот од членот 95 на овој закон, определува на кои од другите организации од членот 94 освен организациите од членот 95 на овој закон, им ги презема основачките права и ги утврдува како општински - градски установи.

2.1. Сопственост и трансформација на општествениот капитал**Член 97**

Објектите за култура и опремата што како општествена сопственост се дадени на користење на организациите од членот 94 на овој закон, се во државна сопственост, доколку согласно со закон поинаку не е определено.

Член 98

(1) Владата на Република Македонија во рок од 60 дена од влегувањето во сила на општиот акт од членот 96 на овој закон, со одлука ги утврдува објектите и опремата за култура што остануваат во државна сопственост.

(2) Објектите и опремата од ставот 1 на овој член, ќе му се доделат на управување на Министерството за култура.

(3) Министерството за култура спроведува постапка за давање на користење на објектите и опремата од ставот 1 на овој член, со конкурс, за културни цели. Доколку објектите и опремата не се доделат за остварување културни цели, се распишува нов конкурс за други цели.

Член 99

(1) На организациите од членот 94 што нема да бидат утврдени како национални или општински - градски установи по истекот на рокот од членот 98 став 1 на овој закон, може да се врши трансформација на општествениот капитал според прописите што се однесуваат на трансформацијата на претпријатијата со општествен капитал.

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, трансформацијата на организациите од членот 94 на овој закон што на денот на влегувањето во сила на овој закон се регистрирани за вршење издавачка дејност, продолжува да се врши според прописите за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2.2. Раководење, акти и работни односи**Член 100**

(1) Владата на Република Македонија, без конкурс, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, именува вршители на должноста директори на организациите од членот 94 на овој закон.

(2) Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ги именува членовите на управните одбори на организациите од членот 94 на овој закон, со што постојните самоуправни органи престануваат со работа.

Член 101

Министерството за култура во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на законот од членот 95 на овој закон, распишува јавен конкурс за избор на директори на националните установи.

Член 102

(1) Распоредувањето на работниците во национална установа од членот 95 на овој закон, се врши во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на актот за организација на работата и актот за систематизација на работните места.

(2) На работниците во националните установи кои нема да бидат распоредени согласно со ставот 1 на овој член, како и на работниците од членот 98 на овој закон, им престанува работниот однос во согласност со одредбите од прописите за работните односи што се однесуваат на престанок на работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални или слични промени.

(3) Работниците со работен стаж над 20 години, на коишто им престанал работниот однос согласно со ставот 2 на овој член, доколку се регистрираат како самостојни уметници, можат да им се обезбедат поволни услови и надоместоци согласно со актот од членот 16 на овој закон.

(4) Средствата за остварување на правата и надоместоците на работниците од ставовите 2 и 3 на овој член се обезбедуваат во републичкиот буџет.

Оддел 3**ПОДЗАКОНСКИ АКТИ****Член 103**

Националната програма ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 104

Министерот за култура ќе ги донесе актите од членовите 16, 48 став 2, 65 став 5, 83 став 3 и 90 став 2 на овој закон, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Оддел 4**ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 105**

(1) Со влегувањето во сила на овој закон, престануваат да важат:

1. Законот за издавачката дејност ("Службен весник на СРМ" број 15/73, 9/78 и 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" број 12/93 и 54/95);

2. Законот за сценско-уметничката дејност ("Службен весник на СРМ" број 4/86 и 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" број 12/93);

3. Законот за филмската дејност ("Службен весник на СРМ" број 15/86 и 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" број 12/93) и

4. Законот за самоуправните интересни заедници на културата ("Службен весник на СРМ" број 5/74, 9/78, 43/78, 41/81 и 25/84).

(2) Законот за самостојните уметници ("Службен весник на СРМ" број 46/82) престанува да важи по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, односно за лицата од членот 92 став 2 на овој закон, до исполнување на условите за стекнување право на пензија.

Член 106

(1) Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од законите од областа на културата што се однесуваат на основањето, работата и престанокот на организациите, раководењето, управувањето и одлучувањето, како и на финансирањето и надзорот што не се во согласност со овој закон, и тоа од:

1. Законот за библиотечната дејност ("Службен весник на СРМ" број 17/74, 42/76, 17/84 и 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" број 12/93);

2. Законот за музејската дејност ("Службен весник на СРМ" број 25/79 и 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" број 12/93);

3. Законот за заштита на спомениците на културата ("Службен весник на СРМ" број 24/73 и 42/76 и "Службен весник на Република Македонија" број 12/93);

4. Законот за основање Кинотека на СРМ ("Службен весник на СРМ" број 20/74) и

5. Законот за споменици и спомен-обележја ("Службен весник на СРМ" број 31/82 и 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" број 12/93).

Член 107

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

980.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИТЕ

Се прогласува Законот за здруженијата на граѓани и фондациите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 јуни 1998 година.

Број 07-2630/1
25 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИТЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот, условите и постапката за основање, регистрација, работење и престанок на здруженијата на граѓани и фондациите.

Член 2

Граѓаните слободно можат да се здружуваат во здруженија на граѓани и да основаат фондации заради остварување и заштита на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други права, интереси и уверувања во согласност со Уставот и законот.

Здруженијата на граѓани и фондациите се непрофитни организации.

Ако во работењето на здруженијата на граѓани и фондациите се оствари добивка, таа мора да биде употребена исклучително за поддржување и остварување на нивните цели и активности утврдени со статутот.

Член 3

Здруженијата на граѓани и фондациите не можат да вршат политички активности или да го користат својот имот и средства за остварување на цели на политичките партии.

Како политичка активност во смисла на ставот 1 на овој член се подразбира директно учество во изборната кампања или собирање на средства за изборната кампања и финансирање на политичките партии.

Член 4

Програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓани и фондациите не можат да бидат насочени кон:

- насилно уривање на уставниот поредок на Републиката,
- поттикнување или повикување на воена агресија и
- разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост.

Член 5

Здруженијата на граѓани и фондациите имаат статус.

Здруженијата на граѓани и фондациите се самостојни во организирањето и остварувањето на своите цели, интереси и активности утврдени со статутот.

Здруженијата на граѓани и фондациите своите права, должности и оговорности ги остваруваат согласно со Уставот, закон и статутот.

Член 6

Здруженијата на граѓани и фондациите се правни лица.

Здруженијата на граѓани и фондациите, како и нивните сојузи и други облици на здружување или поврзување, стекнуваат својство на правно лице со денот на уписот во регистарот на здруженијата на граѓани и фондациите (во натамошниот текст: регистар).

Здруженијата на граѓани и фондациите не можат да се трансформираат во други видови на правни лица.

Член 7

Здруженијата на граѓани и фондациите одговараат за своите обврски со својот имот и средства.

Здруженијата на граѓани и фондациите не можат да вршат стопански дејности.

Здруженијата на граѓани и фондациите можат да основаат единствено друштва со ограничена одговорност и акционерски друштва за остварување на нивните цели, интереси и активности и за финансирање на нивните функции утврдени со статутот.

Член 8

Здруженијата на граѓани и фондациите дејствуваат и се организираат врз територијален принцип.

Член 9

Работата на здруженијата на граѓани и фондациите е јавна.

Со статутот на здруженијата на граѓани и фондациите се определува начинот на обезбедување и остварување јавност во нивната работа.

Член 10

Секое здружение на граѓани и фондација има име. Здруженијата на граѓани и фондациите можат да употребуваат и скратени ознаки на името доколку тоа е запишано во регистарот.

Името и скратената ознака на името на здружението на граѓани и фондацијата мора јасно да се разликува од имињата на другите здруженија на граѓани и фондацији кои се запишани во регистарот.

Здруженијата на граѓани и фондациите чии интереси се повредени со неоправдано користење на нивното име, имаат право да бараат престанок на употребата на нивното име и да бараат надоместок за причинетата штета.

Член 11

Изразите кои означуваат име на државата, нејзините изведеници и нејзините кратенки, име на историски лица и места, можат да се стават како додатоци во името на здруженијата на граѓани и фондациите, само ако е дадено одобрување од Министерството за правда.

Член 12

На здружение на граѓани може да му се довери вршење на јавно овластување.

Јавното овластување го доверува соодветното министерство од областа во која дејствува здружението на граѓани, во согласност со закон.

Органот од ставот 2 на овој член при давањето на јавно овластување на здружението на граѓани ги зема предвид следниве општи критериуми:

- природата и областа на активностата;
- професионалните цели на здружението на граѓани;
- потребата од активност на здружението на граѓани за пошироката јавност и користењето на нивните услуги;
- соодветен организационен капацитет и
- должината на искуството во областа во којашто дејствува.

На здружението на граѓани може да му биде одземено вршењето на јавното овластување, поради злоупотреба и небезбедување на негово вршење.

Член 13

Здружението на граѓани и фондацијата може да користи даночни и царински олеснувања во согласност со закон.

II. ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ

1. Основање на здруженија на граѓани

Член 14

Граѓаните можат да основаат здруженија на граѓани заради задоволување на своите лични и заеднички цели и интереси.

Член 15

За видот на здружувањето и внатрешната организација на здруженијата на граѓани одлучуваат граѓаните како основачи на основачко собрание.

За измена на видот на здружувањето и внатрешната организација на здруженијата одлучуваат членовите на здружението на граѓани на собрание.

Член 16

Основачи на здружение на граѓани можат да бидат само полнолетни граѓани државјани на Република Македонија.

Основачи на здруженија на граѓани не можат да бидат лица на кои со правосилна судска пресуда им е одземена деловната способност.

Член 17

Здружение на граѓани можат да основаат најмалку петмина полнолетни граѓани државјани на Република Македонија.

Член 18

Здружението на граѓани се основа на собрание на основачите на кои се донесува акт за основање, програма, статут и се избираат неговите органи.

Член 19

Актот за основање на здружението на граѓани, особено содржи:

- име, седиште и адреса на здружението на граѓани;
- имиња, адреси и единствен матичен број на основачите;
- цели и задачи и
- име на овластеното лице кое ќе го претставува и застапува во правниот промет и спрема трети лица во јавноста.

Член 20

Статутот на здружението на граѓани, особено содржи:

- име и седиште на здружението на граѓани;
- цели и задачи на здружението на граѓани, облици и начин на дејствување;
- органи, начин на нивниот избор и оптоварување и нивниот меѓусебен однос;
- траење на мандатот на органите и начинот на одлучување на членовите;
- стекнување и располагање со имотот;
- остварување на јавност во работата;
- определување на услови за основање ограноци (организациони единици);
- услови и начин на пристапување и исклучување од здружението на граѓани;
- претставување и застапување во правниот промет и спрема трети лица;
- Престанок на здружението на граѓани;
- постапување со имотот на здружението на граѓани во случај на престанок на здружението и
- други прашања утврдени со закон.

2. Членување во здружение на граѓани

Член 21

Член на здружение на граѓани може да биде секој граѓанин државјанин на Република Македонија, кој доброволно ќе пристапи кон здружението на начин утврден со статутот.

Странски државјани можат да се зачленуваат во здруженија на граѓани на Република Македонија ако е предвидено во статутот.

Здруженијата на граѓани ја гарантираат анонимноста на личните податоци на членовите на здружението кои тоа го побарале.

Членовите на определени здруженија (здруженија на зависници од дрога, алкохол, тутун, заболени од определени болести) ја задржуваат својата анонимност.

Член 22

Зачленувањето во здружение на граѓани се врши со пристапница која при исклучување или престанок на членување во здружението, задолжително се враќа.

Здружението на граѓани за своите членови води регистар на членството, кој се ажурира еднаш годишно.

Здружението на граѓани во својот статут ги утврдува облиците и формите на колективното членување.

Секој член може доброволно да истапи од здружението на граѓани.

Условите и начинот за исклучување или за престанок на членувањето во здружението на граѓани се утврдува со статут.

3. Органи на здружението на граѓани

Член 23

Органи на здружението на граѓани се:

- собрание и
- извршен орган.

Со статутот на здружението на граѓани можат да се предвидат и други органи.

Член 24

Собранието е највисоко тело на здружението на граѓани, кое го сочинуваат сите членови на здружението.

Со статутот на здружението на граѓани може да се предвиди собранието да биде составено од претставници на колективните членови, одделни ограници или други организациони единици.

Собранието од ставот 2 на овој член се конституира од претставници чиј број, мандат, начин на избор и отповикување се определува со статутот на здружението на граѓани.

Член 25

Собранието на здружението на граѓани:

- донесува статут, програма и други акти;
- усвојува годишен извештај, насоки и план за работа;
- усвојува завршна сметка и финансиски план;
- одлучува за промена на целта на здружувањето;
- одлучува за основање и укинување на ограници и други облици на организирање на здружението;
- одлучува за здружување или разделување од друго здружение и за зачленување во сојузи и меѓународни организации;
- констатира прием на нови членови и престанок на членувањето;
- избира органи на здружението;
- одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство;
- одлучува и за други прашања кои не се во надлежност на другите тела на здружението и
- врши и други работи во согласност со статутот и општите акти на здружението на граѓани.

Член 26

Седница на собранието свикува претседателот на собранието.

Седница на собранието се свикува и по предлог на извршниот орган или на 1/5 од вкупниот број членови на собранието.

Ако претседателот на собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог не свикува седница, седницата ја свикува извршниот орган или иницијаторите.

Седница на собранието за работата на извршниот орган може да се свикува и на предлог на органот од членот 63 на овој закон.

Начинот на свикување на седница се определува со статутот на здружението или деловникот за работа.

Член 27

Собранието може да работи ако на него присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови, освен ако со статутот поинаку не е определено.

Собранието, по правило, одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните.

Со статутот поблиску се определуваат прашањата за кои е потребно квалификувано мнозинство за одлучување.

Член 28

На собранието се одлучува со јавно гласање, доколку со статутот не е предвидено за определени прашања да се одлучува тајно.

Секој член на собранието има право на еден глас.

Член 29

Собранието избира извршен орган во кој мнозинството од членовите се државјани на Република Македонија.

Член на извршниот орган се иззема од гласање за прашања поврзани со него, со неговиот брачен другар или роднина до втор степен и за прашања кои се однесуваат на некое правно лице врз кое тој има контрола или економски интерес.

Член 30

Извршниот орган:

- ги подготвува седниците на собранието;
- го подготвува нацртот на статутот и другите одлуки што треба да ги донесе собранието;
- ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од собранието;
- може да формира стручна служба и да врши контрола врз нејзината работа;
- управува и одговара за управувањето со имотот на здружението;
- подготвува годишен или периодичен извештај за својата работа и
- врши и други работи.

Член 31

Со статутот може да се предвиди основање на стручни тела и служби, доколку тоа произлегува од потребите за остварување на целите на здружението.

Делокругот на работа на стручните тела и служби од ставот 1 на овој член се определува со статутот.

III. ФОНДАЦИИ

1. Основање на фондација

Член 32

Фондацијата е имотна маса осамостоена како правно лице која е обезбедена од еден или повеќе основачи (донатори); заради постигнување на определени цели.

Фондацијата ги остварува целите, правата, интересите и уверувањата за кои е основана преку стекнување и управување со средства и имот.

Фондацијата може да се основа со парични средства во висина од најмалку 10.000,00 ДЕМ во денарска противвредност според средниот курс на валута утврден и објавен од Народната банка на Република Македонија на денот на поднесувањето на актот за упис во регистарот.

Член 33

Фондацијата се основа од еден или од повеќе основачи.

Фондацијата по правило се основа за неопределено време или на определено време додека не се постигне целта утврдена со статутот.

Како основачи на фондацијата можат да се јават физички и правни лица.

Фондацијата може да биде основана и преку тестамент или легат заверен пред нотар.

Тестаментот има карактер на акт за основање од членот 35 на овој закон.

Ако завештателот не определи извршител на тестаментот, извршителот го определува основниот суд.

Член 34

Кога основачи на фондацијата се повеќе лица, своите права ги остваруваат само заеднички, доколку поинаку не е предвидено во актот за основање на фондацијата.

Основачките права на основачите не се преносливи на нивните правни наследници.

Донаторите што се јавуваат по основањето на фондацијата не стекнуваат статус на основач.

Како основачи на фондацијата можат да се јават и странски правни и физички лица.

Одредбите за основање, регистрација и работа на фондацијата од овој закон ќе се применуваат и за странските фондации.

Член 35

Фондацијата се основа со акт за основање.

Актот за основање содржи:

- име, седиште и адреса на фондацијата;
- имиња, адреса и единствен матичен број на основачите;
- целта за која фондацијата е основана;
- парични средства или друг вид сопственост изразена во пари што се придонес на секој основач одделно и нивното потекло и
- имињата на членовите на органите на фондацијата.

Актот за основање мора да е потпишан од сите основачи и да е заверен пред надлежен нотар.

Член 36

Се додека фондацијата не е запишана во регистарот на фондации, основачот може да укине или прифати измена на актот за основање или на статутот.

Ако фондацијата има повеќе од еден основач, актот за основање или статутот може да се укине или дополни, само со согласност на сите основачи.

Ако еден или неколку основачи се повлечат, другите основачи можат да го дополнат актот за основање или статутот само во рамките на утврдените цели на фондацијата.

Член 37

Фондацијата има статут.

Статутот на фондацијата особено содржи:

- името и седиштето на фондацијата;
- цел на фондацијата;
- името и адресата на основачот;
- постапката и начинот на користење на средствата на фондацијата;
- можните корисници на средствата;
- времето на траење, ако е основана за определен период;
- постапката за избор и отповикување на членовите на органите на фондацијата и нивниот делокруг на работа;
- органите и начинот за вршење на контрола над работата на фондацијата;
- односите меѓу органите на фондацијата;
- постапката за измена и дополнување на статутот;
- условите под кои основачите имаат право да ја укинат фондацијата;
- постапката за управување и располагање со имотот;
- пренос на имотот на фондацијата во случај на престанок со работа и
- други услови предвидени со закон.

Член 38

Секоја фондација може да се спои со друга фондација под услови утврдени со статутот на фондацијата.

Начинот за основање на нова фондација ќе се изврши според одредбите на овој закон.

2. Органи на фондацијата**Член 39**

Орган на фондацијата е управниот одбор.

Со статутот на фондацијата можат да се предвидат и други органи.

Член 40

Управниот одбор ја претставува фондацијата и ги води нејзините работи.

Најмалку половина од членовите на управниот одбор мора да се државјани на Република Македонија.

Член на управниот одбор се избира од гласање за прашања поврзани со него, со неговиот брачен другар, роднини до втор степен, и за прашања што се однесуваат на некое правно лице врз кое тој има контрола или економски интерес.

Член 41

Членовите на управниот одбор по правило не примаат паричен надоместок за нивната работа.

Членовите на управниот одбор можат да примаат паричен надоместок соодветен на нивните задолженија, ако тоа е предвидено со статутот и ако тоа го дозволува финансиската состојба на фондацијата.

Член 42

Членовите на управниот одбор, како и на другите органи на фондацијата, се одговорни за остварување на целите и задачите на фондацијата утврдени со статутот.

Членовите на управниот одбор, како и на другите органи на фондацијата, се одговорни за штета предизвикана од нивната работа или поради нејзино запоставување.

Членовите на управниот одбор, како и на другите органи на фондацијата во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член се одговорни и пред основачот.

IV. РЕГИСТРАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИТЕ**1. Регистрација на здруженијата на граѓани и фондацииите****Член 43**

Здруженијата на граѓани и фондацииите се запишуваат во регистар што го води основниот суд на чие подрачје се наоѓа нивното седиште.

Регистарот на здруженијата на граѓани и фондацииите е јавен.

Постапката за регистрација и престанок на здруженијата на граѓани и фондацииите се води според правилата на вонпроцесната постапка.

Образецот и начинот на водсњето на регистарот на здруженијата на граѓани и фондацииите го пропишува министерот за правда.

Член 44

Здруженијата на граѓани и фондацииите се должни во рок од 30 дена од денот на донесувањето на актот за основање да поднесат пријава за упис во регистарот до основниот суд.

Со пријавата за упис во регистарот, се поднесува:

- акт за основање;
- статут на здружението на граѓани или фондацијата;
- програмата за дејствување и
- имиња на лицата овластени за застапување на здружението на граѓани или фондацијата.

Член 45

Основниот суд е должен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на пријавата за упис да донесе решение за упис во регистарот.

Заверен препис од решението за упис се доставува до подносителот на пријавата во рок од три дена од денот на донесувањето на решението.

Член 46

Решението за упис во регистарот содржи:

- датум на донесување на решението;
- реден број;
- име на здружението на граѓани или фондацијата;
- кратка содржина на работата и активностите и
- седиштето и територијата (подрачје) на дејствување.

Член 47

Ако судот утврди дека статутот не ги содржи елементите од членовите 20 и 37 на овој закон или ако утврди дека пријавата за упис во регистарот не е комплетна, ќе му укаже за тоа на подносителот на барањето и ќе му определи рок од 30 дена во кој е должен да постапи по укажувањето.

Доколку во определениот рок подносителот на барањето за регистрација не постапи по укажувањето, основниот суд со решение ќе го одбие барањето за упис во регистарот.

Судот нема да изврши упис во регистарот ако утврди дека целите и дејствувањето, актот за основање, статутот и програмата на здружението на граѓани и фондацијата не се во согласност со членовите 3 и 4 на овој закон.

Член 48

Против решението за одбивање на барањето за упис во регистарот од членот 47 ставови 2 и 3 на овој закон, основачот на здружението на граѓани и фондацијата има право да поднесе жалба до апелациониот суд во рок од 15 дена од приемот на решението.

Член 49

Здруженијата на граѓани и фондациите кои извршиле измени и дополнувања на актот за основање или статутот се должни во рок од 30 дена да поднесат барање до основниот суд за запишување на измените и дополнувањата во регистарот.

Со барањето се доставува одлуката за изменување и дополнување на актот за основање или статутот, записник од седницата и примерок од новите акти.

Ако измените и дополнувањата се однесуваат на податоците кои се запишани во регистарот, основниот суд по барањето одлучува со решение.

Член 50

Податоците запишани во судскиот регистар се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“. Објавувањето е на трошок на субјектот на уписот.

Член 51

Врз основа на податоците добиени од надлежните судови за регистрација, Основниот суд Скопје I води Единствен регистар на регистрираните здруженија на граѓани и фондации во Републиката.

2. Престанок на здруженијата на граѓани и фондациите

Член 52

Здружението на граѓани престанува:

- ако е донесена одлука на собранието на здружението на граѓани со двотретинско мнозинство;
- ако бројот на членовите на здружението на граѓани се намали под бројот определен за основање;
- ако Уставниот суд на Република Македонија донесе одлука дека програмата и статутот на здружението на граѓани не се во согласност со Уставот;
- ако се утврди дека здружението на граѓани престанало со работа и

– во други случаи определени со закон.

Лицето кое го застапува здружението на граѓани е должно за околностите од ставот 1 од овој член да го извести основниот суд во рок од 15 дена по нивното настанување.

Престанокот на здружението на граѓани го утврдува основниот суд со решение според правилата на вонпроцесната постапка.

Член 53

По престанокот на работата на здружението на граѓани имотот и средствата што остануваат по намиравање на обврските се користат на начин утврден со статутот на здружението на граѓани.

Во случаи во кои не можат да се исполнат условите утврдени со статутот за начинот на користење на имотот и средствата што остануваат по намиравање на обврските со престанокот на здружението на граѓани, имотот и средствата преминуваат во здружение на граѓани кое ќе го определи соодветното министерство.

Против решението од став 2 на овој член може да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија.

Член 54

Фондацијата престанува:

- ако се утврди дека престанала со работа;
- ако средствата не се доволни за остварување на нејзините цели;
- ако го изгуби својот имот;
- ако целта за која е формирана е исполнета или не може да се исполни;
- ако ѝ истекува определеното време, кога е основана за определено време;
- со стечај;
- со одлука на основачот во случај тоа право да било загарантирано со статутот;
- со одлука на управниот одбор и
- во други случаи определени со закон.

Лицето кое ја застапува фондацијата е должно за околностите од ставот 1 на овој член да го извести основниот суд во рок од 15 дена по нивното настанување.

Престанокот на фондацијата го утврдува основниот суд со решение според правилата на вонпроцесната постапка.

Член 55

По престанок на работата на фондацијата депонираните средства што остануваат по намиравање на побарувањата, се распределуваат меѓу лицата кои се овластени за тоа во согласност со статутот.

Ако фондацијата е распуштена со одлука на основачот кој е физичко лице, имотот и средствата што остануваат по распуштањето се пренесуваат на фондација која има слични цели.

Во случаи во кои не можат да се исполнат условите утврдени во статутот за начинот на распределбата на средствата што остануваат по намиравање на побарувањата со престанокот на функцијата, средствата се пренесуваат на здружение на граѓани кое ќе го определи соодветното министерство.

Против решението од ставот 3 на овој член може да се поднесе жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија.

Член 56

Здруженијата на граѓани и фондациите престануваат, и:

- ако работат спротивно на одредбите од членовите 3 и 4 на овој закон и
- ако работењето на здруженијата на граѓани и фондации не е во согласност со нивниот статут.

Секој може да даде иницијатива за престанок на здружението на граѓани и фондацијата ако основано се

сомнева дека остварува активност од ставот 1 на овој член.

Член 57

Решение за престанок на здружението на граѓани и фондацијата од членот 56 на овој закон донесува основниот суд на чие подрачје здружението на граѓани и фондацијата има седиште.

Член 58

Постапката пред основниот суд во случаите од членовите 3 и 4 на овој закон, се покренува по предлог на основниот јавен обвинител.

Постапката пред основниот суд се води според правилата на процесната постапка доколку со одредбите на овој закон поинаку не е определено.

Расправата пред судот се одржува во присуство на подносителот на предлогот и застапникот на здружението на граѓани и фондацијата.

Постапката за престанок на здружението на граѓани и фондацијата е итна.

Член 59

Против решението на основниот суд за престанок на здружението на граѓани и фондацијата, незадоволната странка може да поднесе жалба преку основниот суд до апелациониот суд во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

Навремената и дозволена жалба, основниот суд ја доставува до апелациониот суд во рок од три дена од денот на приемот на жалбата.

Апелациониот суд по сопствена оценка може да ги повика странките со цел да ги сослуша и да прибави дополнителни докази.

Апелациониот суд по жалбата одлучува во рок од три дена од приемот на жалбата.

Против правосилното решение дозволена е заштита на законитоста, која ја поднесува јавниот обвинител.

Член 60

Врз основа на решението од членовите 52, 54 и 57 на овој закон, здружението на граѓани и фондацијата се бришат од судскиот регистар.

Податоците за бришењето се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

V. СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИЈАТА

Член 61

Здруженијата на граѓани и фондациите можат да стекнуваат предмети, парични средства и имотни права.

Здруженијата на граѓани и фондациите средствата ги стекнуваат од членарина, прилози, донации, подароци и слично и со нив располагаат во согласност со статутот и со закон.

Здруженијата на граѓани и фондациите можат да остваруваат приходи и од добивката на трговските друштва што ги основале со средства на здружението и од други извори.

Здруженијата на граѓани и фондациите можат да добиваат средства од Буџетот на Републиката, буџетите на единиците на локалната самоуправа и Буџетот на Град Скопје.

Средствата од ставот 4 на овој член се добиваат врз основа на претходно изготвени програми (проскти) од здруженијата на граѓани или фондациите кои ќе бидат одобрени од Владата на Република Македонија, односно надлежните министерства, советите на единиците на локалната самоуправа и Советот на Град Скопје, во согласност со закон.

Член 62

Средствата што здруженијата на граѓани и фондациите ги стекнуваат согласно со членот 61 на овој закон се нивна сопственост.

Член 63

Со статутот на здруженијата на граѓани и фондациите се утврдува органот кој врши контрола за наменско користење и располагање со средствата и приходите на здруженијата на граѓани и фондациите.

Органот од ставот 1 на овој член е составен од членови, лица на здруженијата на граѓани и фондациите кои се избираат на начин предвиден со статутот.

Секој член има право да бара да изврши увид во користењето на средствата и приходите на здруженијата на граѓани и фондациите на начин утврден со статутот.

Член 64

Фондацијата ги употребува своите средства (приходи) исклучително за остварување на статутарните цели.

Член 65

Корисник е лице на кое му се даваат средства од сопственоста на фондацијата.

Доколку со статутот на фондацијата не се точно определени корисниците, како корисници се сметаат сите лица во согласност со статутарните цели на фондацијата.

Основачите, членовите на управниот одбор или советот, вработените лица во фондацијата можат да се јават како корисници доколку тоа е во согласност со целите на фондацијата и статутот и доколку за тоа се изјасниле две третини од членовите на управниот одбор.

VI. ЗДРУЖЕНИЈА НА СТРАНЦИ, СТРАНКИ И МЕЃУНАРОДНИ НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Здруженија на странци

Член 66

Странците кои имаат постојан престој или привремено престојуваат подолго од една година на територијата на Република Македонија, можат да основаат здруженија на странци под услови утврдени со овој закон.

Одобрение за основање на здружение на странци од ставот 1 на овој член, дава основниот суд на чие подрачје здружението на странци има седиште по претходно прибавено мислење од Министерството за надворешни работи.

Член 67

Основање на здружение на странци може да се одобри по барање од најмалку петмина полнолетни странци.

Основање на здружение на странци може да се одобри само за унапредување на научни, спортски, културни, хуманитарни и социјални цели.

Член 68

Во постапката за регистрација и престанок на здруженијата на странци се применуваат одредбите од овој закон, за регистрација и престанок на здруженијата на граѓани.

За здруженијата на странци основниот суд води посебен регистар.

2. Странски и меѓународни невладини организации

Член 69

На територијата на Република Македонија можат да се основаат и да дејствуваат странски и меѓународни невладини организации, фондации, сојузи и нивни поддржници кои се непрофитни (во натамошниот текст: странски организации).

На територијата на Република Македонија можат да се основаат и да дејствуваат и други организации кои се исклучително финансирани од билатерални и мултилатерални договори за да се вклучат во развојните проекти на Република Македонија.

Дејноста на странските организации не смее да биде

во несогласност со Уставот, законите на Република Македонија и меѓународните договори кои Република Македонија ги склучила или им пристапила.

Член 70

Странските организации се запишуваат во регистарот на странски организации што го води основниот суд, по претходно прибавено мислење од Министерството за надворешни работи.

Член 71

Барањето за упис во регистарот на странска организација со седиште на територијата на Република Македонија, потребно е да ги содржи сите податоци и документи пропишани во членот 44 на овој закон.

Со барањето за упис во регистарот на странската организација треба да достави податоци од регистарот во земјата каде што е регистрирана.

Ако на територијата на Република Македонија се формира подружница на странска организација, со барањето за упис во регистарот треба да се приложи и извод од основниот акт (правилата) од кој се гледа дека странската организација има статус на правно лице и да се наведе седиштето на таа подружница.

Одредбите од овој закон соодветно се применуваат и на странските организации.

VII. СОРАБОТКА И ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАФАНИ И ФОНДАЦИИТЕ

Член 72

Здруженијата на граѓани и фондациите можат меѓусебно да се поврзуваат или здружуваат во сојузи или во други облици на поврзување или здружување, за заедничко унапредување на својата работа и активности, за усогласување на посебните и заедничките интереси во областа за која се основани, како и за остварување на други прашања од заеднички интерес.

Сојузите и другите облици на поврзување или здружување на здруженијата на граѓани и фондациите можат да соработуваат и да се зачленуваат или поврзуваат во меѓународни организации, ако тоа не е во несогласност со Уставот и закон и ако е предвидено со статутот.

Здруженијата на граѓани и фондациите се должни зачленувањето или поврзувањето во меѓународни организации да го запишат во регистарот, најдоцна 30 дена од денот на зачленувањето или поврзувањето.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 73

Со парична казна од 100.000,00 до 200.000,00 денари ќе се казни за прекршок здружение на граѓани и фондација ако го користи својот имот и средства спротивно на членовите 3 и 7 став 1 на овој закон.

За прекршокот од став 1 на овој член на правното лице ќе му се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење на дејноста за период од една до пет години.

Член 74

Со парична казна од 20.000,00 до 80.000,00 денари ќе се казни за прекршок здружение на граѓани, здружение на странци и фондација ако:

– започне со работа пред да биде запишано во регистарот (член 6 став 2);

– во предвидениот рок не поднело барање до основниот суд за запишување на измените и дополнувањата на актот за основање или статутот (член 49 став 1) и

– ако во рок од 30 дена не го извести основниот суд за поврзување или зачленување во сојуз или меѓународна организација (член 72 став 3).

Член 75

Со парична казна од 10.000,00 до 25.000,00 денари ќе се казни за прекршок лицето кое го застапува здруже-

нието на граѓани и фондацијата ако во рок од 15 дена од денот на настанување на околностите за престанок од членовите 52 став 2 и 54 став 2 на овој закон не го извести основниот суд.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 76

Постојните општествени организации, здруженија на граѓани, здруженија на странци и странски меѓународни невладини организации, фондации, сојузи и нивните подружници се должни своите програми и статут да ги усогласат со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила и да се запишат во регистарот на здруженијата на граѓани и фондациите.

Член 77

Основниот суд ќе изврши упис на постојните општествени организации, здруженија на граѓани, здруженија на странци и странски меѓународни невладини организации, фондации, сојузи и нивните подружници кои се регистрирани според одредбите на Законот за општествени организации и здруженија на граѓани, во регистарот ако ги исполнат условите утврдени со овој закон.

Ако името на две или повеќе здруженија на граѓани се повторува со исти знаци и зборови, постојното име го задржува здружението на граѓани кое е прво запишано во регистарот на општествените организации и здружение на граѓани.

Член 78

Доколку по истекот на рокот од членот 76 на овој закон општествените организации, здруженија на граѓани, здруженија на странци и странски меѓународни невладини организации, фондации, сојузи и нивните подружници не бидат запишани во регистарот на здруженијата на граѓани и фондациите, престануваат со работа и ќе се избришат од регистарот што го води органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 79

Постапката за регистрација на здруженија на граѓани, здруженија на странци и странски меѓународни невладини организации, фондации, сојузи и нивни подружници, која на денот на влегувањето во сила на овој закон не е завршена ќе заврши според одредбите на овој закон.

Член 80

Министерот за правда прописите од членот 43 став 4 на овој закон ќе ги донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 81

Имотот на општествените организации и здруженија на граѓани стекнат од сопствени средства е имот на здруженија на граѓани и нивните правни следбеници.

Под сопствени средства од ставот 1 на овој член се подразбираат средствата од членарини, донации, поклони, легати, приходи добиени од поранешните општествено-политички заедници, самоуправни интересни заедници и од Лотарија на Македонија за редовни активности.

Член 82

Имотот и средствата доделени на општествените организации и здруженија на граѓани добиен на користење од страна на поранешните општествено-политички заедници и самоуправни интересни заедници се државна сопственост.

Член 83

Здруженијата на граѓани правни следбеници на општествените организации и здруженија ќе го користат

имотот во државна сопственост под закуп, доколку се користи за целите и задачите на здружението на граѓани.

Здруженијата на граѓани правни следбеници на општествените организации и здруженија формирани за хуманитарни цели ќе го користат имотот во државна сопственост под закуп без надомест, доколку тој се користи за целите и задачите на здружението на граѓани.

Закупниот однос меѓу здружението на граѓани и државата се уредува со договор.

Договорот за закуп во името на државата го склучува органот на управата определен со закон.

Член 84

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за општествени организации и здруженија на граѓани („Службен весник на СРМ“ број 32/83 и 12/90) и Законот за здружувањето на граѓаните во здруженија, општествени организации и политички организации што се основаат за територијата на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“ број 42/90).

Член 85

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

981.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1997 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 1997 година.

што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 25 јуни 1998 година.

Број 07-2631/1

25 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1997 ГОДИНА

1. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи и на издвоените средства во постојаната резерва во 1997 година изнесуваат:

	планирано	извршено
– приходи	41,564,000,000	41,397,671,588
– расходи	41,564,000,000	41,393,297,316
– постојана резерва	60,000,000	59,081,000

Член 2

Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи, во износ од 4,374,272 денари се пренесува како приход на Буџетот на Република Македонија за 1998 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по видови и нивната распределба по намени се искажуваат во Билансот на Буџетот кој гласи:

Член 4

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 1997 година се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Планирано за 1997 година	Извршено во 1997 година
41.564.000.000	41.397.671.588
38.430.000.000	38.463.672.428
35.490.000.000	35.441.934.489
10.276.000.000	10.049.793.265
8.929.000.000	8.754.521.386
1.347.000.000	1.295.271.879
19.563.000.000	19.868.455.320
8.606.000.000	8.816.364.578
10.957.000.000	11.052.090.742
5.651.000.000	5.523.685.904
5.651.000.000	5.523.685.904
2.940.000.000	2.995.384.839
150.000.000	114.100.000
150.000.000	114.100.000
0	248.900.570
0	248.900.570
960.000.000	910.041.975
560.000.000	498.721.193
400.000.000	407.230.813
0	76.467
0	129.713
0	3.883.790
150.000.000	162.316.592
150.000.000	162.316.592

ВКУПНИ ПРИХОДИ

ИЗВОРНИ ПРИХОДИ

71 Даночни приходи

- 710 ДАНОК ОД ДОБИВКА И ДОХОД
- 7100 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ДОХОД
- 7101 ДАНОК ОД ДОБИВКА
- 711 ДАНОК ОД ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ
- 7110 ДАНОК НА ПРОМЕТ
- 7111 АКЦИЗИ
- 712 ДАНОК ОД МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА
- 7120 ЦАРИНИ И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ

72 Неданочни приходи

- 720 ПРИХОДИ ОД ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
- 7200 ПРИХОДИ ОД ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
- 721 ПРИХОДИ ОД НАРОДНА БАНКА
- 7210 ПРИХОДИ ОД НАРОДНА БАНКА
- 722 ТАКСИ
- 7220 АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ
- 7221 СУДСКИ ТАКСИ
- 7223 ТАКСИ ЗА ДОГОВОРИ ЗА СТАНОВИ
- 7224 ПОСЕБНИ ПРЕВОЗНИ ТАКСИ
- 7225 ТАКСИ ОД ИЗДАВАЊЕ НА ЗЕМЛИШТЕ
- 723 ПАРИЧНИ КАЗНИ
- 7230 ПАРИЧНИ КАЗНИ

724 ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.680.000.000	1.560.025.704
7240 ПРИХОДИ ПО ОСНОВА НА ДЕПОНИРАНИ СРЕДСТВА	80.000.000	71.791.636
7241 ПРИХОДИ ПО ОСНОВА НА ДАДЕНИ ПОЗАЈМИЦИ	0	313.787
7242 ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ	300.000.000	446.233.250
7243 НАДОМЕСТОЦИ ПО РАЗНИ ОСНОВИ	163.000.000	16 200.622
7244 ПРИХОДИ ОД КОНЦЕСИИ-РИБОЛОВ,РУДАРСТВО	0	20.820.581
7245 ДРУГИ ПРИХОДИ	1.000.000.000	494.053.526
7246 ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА	137.000.000	58.801.580
7247 ПРИХОД ОД НАПЛАТ.ПОВАР.ПРЕНЕС.ОД АСБ	0	451.810.724
730 ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	0	26.353.100
7300 ПРОДАЖБА НА ЦАРИНСКИ ВОЗИЛА ОД ЛИЦИТАЦИЈА	0	26.353.100
ДРУГИ ПРИХОДИ	3.134.000.000	2.933.999.160
750 ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	200.000.000	0
7500 ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	200.000.000	0
770 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	2.934.000.000	2.933.999.160
7700 МЕЃУНАРОДНИ РАЗВОЈНИ АГЕНЦИИ	2.934.000.000	2.933.999.160

Кашеј	Слика	Опис	Планирано за 1997 година	Извршено во 1997 година
ВКУПНИ ТРОШОЦИ			41.564.000.000	41.393.297.31
I. ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ			37.106.261.000	36.957.036.53
40 Плати, наемнини и надоместоци			15.211.524.000	15.148.126.01
401 Основни плати и наемнини			13.615.883.000	13.575.663.52
402 Надоместоци			1.595.641.000	1 572.462.49
42 Стоки и други услуги			4.947.831.000	4.902.305.52
420 Патни и дневни трошоци			187.804.000	176.416.88
421 Комунални услуги			306.750.000	306.249.82
422 Трошоци за затоплување			399.978.000	399.052.27
423 Материјали			2.541.169.000	2 524.879.86
424 Трошоци за транспорт на стоки			183.188.000	182.100.32
425 Тековно (рутинско) одржување			124.174.000	121.909.96
426 Договорни услуги			799.986.000	797.265.88
427 Други оперативни трошоци			404.782.000	394.430.51
44 Тековни трансфери (пренесени средства)			15.290.906.000	15.250.604.98
441 Трансфери до владини институции			1.428.776.000	1.428.201.34
442 Трансфери до единиците на локалната самоуправа			12.080.000	12.080.00
443 Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации			10.782.006.000	10.749.294.20
444 Трансфери по основа на субвенции			3.068 044.000	3 061.029.43
45 Каматни плаќања			1.656.000.000	1.656.000.00
452 Камати по странски кредити			1.656.000.000	1.656.000 00
II. КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ			2.014.298.000	1.995.203.33
46 Купување на капитални средства			1.311.298.000	1.292.445.91
461 Купување на земјиште и нематеријални средства			5.800.000	5.800.00
462 Купување на градежни објекти			40.000.000	40.000.00
463 Мебел и канцелариска опрема			131.800.000	131.800.00
464 Купување на моторни возила			31.300.000	29.632.11
465 Физибилити студии, подготовка на проекти и дизајн			2.500.000	2.500.00
466 Постројки, опрема и машинерија			23.000.000	23.000 00
467 Изградба, реновирање и унапредување			623.000.000	616.560.14
468 Основно и специјално одржување (инвестиционо одржување)			453.898.000	443.153.61
47 Капитални трансфери			703.000.000	702.757.41
471 Капитални трансфери на владини институции			583.000.000	582.757.41
472 Капитални трансфери на единиците на локалната самоуправа			120.000.000	120.000.00

III. ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	2.443.441.000	2.441.057.444
48 Даване на заеми и учество во дел од хартиите од вредност	1.157.441.000	1.155.057.444
483 Заеми на поединци и нестопански организации	678.300.000	675.977.443
485 Учество со дел во јавните претпријатија	479.141.000	479.080.001
49 Амортизација (отплата на главнина) и распоред на трошоците	1.286.000.000	1.286.000.000
491 Отплата на домашен долг	8.000.000	8.000.000
492 Отплата на надворешен долг	1.278.000.000	1.278.000.000

982.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јуни 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата судија на Основниот суд Скопје II – Скопје
Ленка Додевска, по нејзино барање.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2633/1
25 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

983.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 36/95), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во основните судови („Службен весник на Република Македонија“ број 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јуни 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на судија на Основниот суд во Свети Николе.
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весникот „Нова Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2634/1
25 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

984.

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за домување („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98) министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат работите на инвестиционото и тековното одржување, како и начинот на извршувањето на работите за инвестиционно и тековно одржување на станбените згради и станови.

Член 2

Работите на инвестиционото одржување на станбените згради и становите ги опфаќа:

- реконструкција и замена на носечката конструкција во зградата односно станот;
- реконструкција и замена на покривна конструкција;
- преуредување (керамиди, салонит и салонитки и други покривки) и замена на покривен покривач и други елементи на покривот (опази, вентилациони канали, покривен испуст, баци и светларници, лимени опшивки за опази, сливници, одводи и друго), а како приоритет замена на хидроизолација како кровен покривач;
- делумна замена на хоризонтални и вертикални олуци, опшивка на парапети и други елементи за одвод на водата и заштита на зградата од истата;
- замена на хоризонтална и вертикална изолација и други работи (дренажи, тампони, риголи, тротари, и сл.) поради заштита на зградата и становите од вода и влага;
- реконструкција и замена на водоводна инсталација од водомерот на зградата од изливните места во становите и заедничките простории;
- ремонт и замена на хидрофорски и други постројки за обезбедување со вода на зградата;
- реконструкција и замена на канализациона мрежа која припаѓа на зградата и тоа од приклучокот на колекторот па до приклучоките на санитарните уреди во заедничките простории и станови;
- реконструкција и замена на електричната инсталација во зградата од приклучокот на градската мрежа до главната разводна табла и до разводните табли на становите;
- реконструкција и замена на лифтовите и лифтовските постројки (лифтовска кукичка, лифтовски отвор со инсталација и уредите);
- замена на дотраените заштитни метални стаклени и други огради на кровот, скалите, балконите, терасите, лобиите во заедничките простории и становите;
- замена на сите видови дотраени подови, тавани и сидови во заедничките простории и становите;
- поправка на оштетените и замена на дотраените фасади, фасадни облоги и елементи на фасади;

- замена на сите видови громобранска инсталација во зградата;
- реконструкција и замена на дотраените инсталации и уреди за тревога во зградата;
- реконструкција и замена на противпожарните скали во зградата;
- реконструкција и замена на инсталациите и уредите на заштитно сигнално осветление за воздушен сообраќај;
- реконструкција и замена на дотраената домофонска инсталација и домофонот како радио и ТВ инсталацијата;
- поправка и замена на потпорните сидови кои и припаѓаат на зградата;
- поправка и замена на работи кои се настанати како последица од работите на инвестиционото одржување.

Член 3

Инвестиционото одржување на станбените згради и станови, сопственикот може да го врши преку домарска служба, правно лице регистрирано за вршење на таква дејност или јавно претпријатие.

Член 4

Работите на тековното одржување на станбените згради и станови ги опфаќа:

- чистење на канализациона мрежа од колекторот до приклучоците на канализацијата од станот;
- одржување и поправка на водоводната, канализационата и електричната инсталација во заеднички простории; замена на пукнати цевки, вентили и разни фасонски делови на водоводна инсталација и инсталација за централно и сопствено греење во заеднички простории и станови;
- одржување, поправка и замена на сливни, еквентили, батерии, арматури и пловци во заедничките простории;
- замена на оловни штупци, изолирање на ВЦ шољи и топ сифони, како и заливање на одводите од садоперите и умивалниците во заедничките простории и станови;
- одржување, поправка и замена на хидранти, хидрантски црева и други хидрантски делови;
- одржување, поправка и сервисирање на хидрофорските и други постројки што и припаѓаат на зградата;
- одржување и поправка на инсталацијата за централно и сопствено греење, грејни тела и топловодни постројки за заеднички простории;
- одржување, поправка и сервисирање на лифтови лифтовски простории и уреди како редовен шестомесечен технички преглед на истите;
- одржување, поправка и сервисирање на домофоните во заедничките простории;
- одржување, поправка и замена на заедничките радио и ТВ антени и антенски појачала;
- одржување, поправка и замена на: сијалици, неонски светла, фасонки, плафонерки, лустери, прекидачи, утикачи, осигурачи, скалишни автомати и други заеднички простории;
- одржување, поправка на главна разводна табла;
- одржување, поправка и замена на главните осигурувачи на зградата и становите и уклопниот часовник;
- поправка и замена на клучеви, катанци и оков на столарија, браварија и орманите на главните разводни табли, водомерите, телефонските и телевизиските инсталации во заедничките простории;
- одржување и поправка на сите видови заштитни огради во заедничките простории;
- одржување и поправка на маските на грејните тела во заедничките простории; чистење на олуците, увалите, риголите што и припаѓаат на зградата како и лепење на олуците, опшивките, парапе-

- тите и другите лимарски работи на зградата;
- делимична замена на керамиди, салонит, салонитски и други покривачи на покривот;
- поправка и замена на котлињата и решетките на сливниците;
- замена на стаклата и китот на сите застаклени места во заедничките простории;
- варосување на сидовите, таваните, замена на сидните тапети, фајаносови плочници и друго во заедничките простории;
- бојадисување и лакирање со мрсна боја на: внатрешна и надворешна столарија, браварија, цоклиња, сите видови цевки, грејни тела и друго во заедничките простории;
- поправка и замена на автомати за затворање на влезната врата во зградата;
- полнење и замена на противпожарните апарати во заедничките простории;
- одржување, поправка и замена на поштенските сандачиња;
- материјалните трошоци за чистење и миење на заедничките простории, пристапни патеки и троари што и припаѓаат на зградата;
- систематска дератизација на станбени згради, дезинсекција при појава на глодари и штетни инсекти, дезинфекција во случај на загадување на површините од изливање на фекалните и отпадните води.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-4218
10 јуни 1998 година
Скопје

Министер,
Томе Тромбев, с.р.

985.

Врз основа на член 37 од Законот за платен промет („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96 и 7/97), Министерот за финансии донесува

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ЈАВНИ ПОТРЕБИ

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите за јавни потреби („Службен весник на РМ“ бр. 69/97 и 15/98), во делот I – Приходи на Републиката и на единиците на локалната самоуправа, во точка 3 – Данок на промет на производи и услуги и акцизи, во потточка 3.1, по бројот 3 се додава нов број 4 кој гласи:

„4). 840-2138 – Данок на промет на товарни и теренски моторни возила, нивни резервни делови и употребувани патнички автомобили;

Во истата точка во потточка 3.2., по бројот 1 се додава нов број 2 кој гласи:

„2). 840-2388 – Данок на промет на услуги за самостојни вршители на дејност.“

Во точка 9-Приходи што ги остваруваат органите на управата, правосудните органи и други приходи, во потточката 9.1., на сметката под број 10 се менува називот и гласи:

„10) 840-6212 – Приходи од регистрација на возила за СПИ“.

Во истата потточка по бројот 23 се додава нов број 24 кој гласи:

„24) 840-6350-Други приходи“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.13-503/1
14 мај 1998 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Таки Фити, с.р.

986.

Врз основа на член 89 алинеја 3 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), Уставниот суд на Република Македонија, на седницата одржана на 23 април 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО СЛУЖБАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА СО БИБЛИОТЕКА ПРИ УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Симеон Петровски, дипломиран правник, се именува за советник во Службата за евиденција и документација со библиотека при Уставниот суд на Република Македонија.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Су.бр. 175/98

23 април 1998 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република

Македонија,

д-р Милаш Недков, с.р.

987.

Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ – Пречистен текст, бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на 29.06.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО III-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1998 ГОДИНА

1. Денарските пласмани на банките одобрени на стопанските субјекти во општествена, приватна и мешовита сопственост и на граѓаните на крајот од III-то тримесечје од 1998 година, можат да бидат повисоки во однос на состојбата на тие пласмани на 31.05.1998 година за 11,0%.

Притоа, банките можат да ги зголемат денарските пласмани од став 1 на оваа точка до 6,6% на 31 јули 1998 година, до 8,8% на 31 август 1998 година и до 11,0% на 30 септември 1998 година, кумулативно во однос на состојбата на тие пласмани на 31.05.1998 година.

По исклучок од став 1 на оваа точка, како пласмани кои не се под ограничување се подразбираат долгорочните денарски кредити одобрени врз основа на наменските денарски депозити на државата, како и долгорочни денарски кредити од Националната Агенција за развој на мали и средни претпријатија (НЕПА)

2. Банките можат меѓусебно да го разменуваат неискористениот дел од порастот на денарските пласмани до висината на дозволеният пораст, во согласност со точка 1 од оваа одлука.

Условите за меѓусебната размена, банките ги договараат со склучување на договор.

За износот на разменетиот лимит (право на пораст на денарските пласмани), банките се должни да ја известат Народна банка на Република Македонија во рок од два дена од склучување на договорот со доставување на фотокопија од истиот.

3. Доколку одредени банки покажуваат значителен износ на неискористено право на пораст на денарските пласмани и истото не го размениле со други банки кои целосно го искористиле правото на пораст на денарските пласмани, Народна банка на Република Македонија ќе го распредели неискористениот дел од правото

на пораст на денарските пласмани на други банки кои го искористиле утврденото право.

4. Под денарски пласмани, во смисла на оваа одлука, се подразбираат денарските пласмани утврдени во точка I од Одлуката за методологијата за утврдување на вкупните денарски побарувања на банки и штедилници чиј што пораст се ограничува („Службен весник на РМ“, бр. 7/97).

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите на оваа одлука, банките ќе и доставуваат на Народна банка на Република Македонија декадни и месечни извештаи за остварената состојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се доставуваат во Народна банка на Република Македонија два дена по истекот на декадата. Месечните извештаи се доставуваат врз основа на книговодствената состојба на тие пласмани на крајот на месецот еден ден по рокот предвиден за доставување на КН-БИФО (извештај за книговодствената состојба на сметките на банките).

6. Извештаите од точка 5 на оваа одлука банките ги доставуваат според Упатство што го пропишува гувернерот на Народна банка на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.07.1998 година.

О.бр. 02-15/138-98

29 јуни 1998 година

Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка

на Република Македонија

Гувернер,

Љубе Трески, с.р.

988.

Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ – Пречистен текст, бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на 29.06.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО III-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1998 ГОДИНА

1. Денарските пласмани на штедилниците одобрени на стопанските субјекти во општествена, приватна и мешовита сопственост и на граѓаните на крајот од III-то тримесечје од 1998 година, можат да бидат повисоки во однос на состојбата на тие пласмани на 31.05.1998 година за 11,0%.

Притоа, штедилниците можат да ги зголемат денарските пласмани од став 1 на оваа точка до 6,6% на 31 јули 1998 година, до 8,8% на 31 август 1998 година и до 11,0% на 30 септември 1998 година, кумулативно во однос на состојбата на тие пласмани на 31.05.1998 година.

2. Штедилниците можат меѓусебно да го разменуваат неискористениот дел од порастот на денарските пласмани до висината на дозволеният пораст, во согласност со точка 1 од оваа одлука.

Условите за меѓусебната размена, штедилниците ги договараат со склучување на договор.

За износот на разменетиот лимит (право на пораст на денарските пласмани), штедилниците се должни да ја известат Народна банка на Република Македонија во рок од два дена од склучување на договорот со доставување на фотокопија од истиот.

3. Доколку одредени штедилници покажуваат значителен износ на неискористено право на пораст на денарските пласмани и истото не го размениле со други штедилници кои целосно го искористиле правото на пораст на денарските пласмани, Народна банка на Република

Македонија ќе го распредели неискористениот дел од правото на пораст на денарските пласмани на други штедилници кои го искористиле утврденото право.

4. Под денарски пласмани, во смисла на оваа одлука, се подразбираат денарските пласмани утврдени во точка II од Одлуката за методологијата за утврдување на вкупните денарски побарувања на банки и штедилници чиј што пораст се ограничува („Службен весник на РМ“, бр. 7/97).

5. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите на оваа одлука, штедилниците ќе и доставуваат на Народна банка на Република Македонија декадни и месечни извештаи за остварената состојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се доставуваат во Народна банка на Република Македонија два дена по истекот на декадата. Месечните извештаи се доставуваат врз основа на книговодствената состојба на тие пласмани на крајот на месецот еден ден по рокот предвиден за доставување на КН-БИФО (извештај за книговодствената состојба на сметките на банките).

6. Извештаите од точка 4 на оваа одлука штедилниците ги доставуваат според Упатство што го пропишува гувернерот на Народна банка на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.07.1998 година.

О.бр. 02-15/139-98
29 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

989.

Врз основа на член 63 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 29/96 – Пречистен текст) и член 3 став 2 од Уредбата за контниот план и за билансите на банките и штедилниците („Сл. весник на РМ“ бр. 43/95), како и Одлуката за аналитичките сметки на контниот план за банки и штедилници („Сл. весник на РМ“ бр. 9/96), по претходно прибавено мислење на Министерството за финансии, Советот на Народната банка на Република Македонија, на ден 01.07.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

1. Во планот на аналитичките сметки на Контниот план на банките и штедилниците се воведува нова аналитичка сметка 5104 – Долгорочни кредити на нефинансиски правни лица од програмата НЕПА.

2. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/140-98
1 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, заведен е спор за сопственост по тужбата на тужителот Димитрие Димитровски од Скопје, ул. „Црнице“ бр. 16-б, против тужената Мирковска Милка од Австралија, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави точната адреса на живеење или престојување.

Доколку тужената не се јави во определениот рок ќе биде поставен привремен застапник од редот на адвокатите, и тоа адвокатот Огњановска Наташа.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XII П.бр. 131/95. (11783)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост, по тужбата на тужителот Тариќ Шукро од с. Г.Оризари, Велес, против тужениот Качар Шабан од с. Г. Оризари, Велес, а сега со непознато место на живеење во Сараево, БИХ. Вредност на спорот 1.000,00 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошен застапник кој ќе го застапува неговиот интерес и право се до завршување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.1534/97. (11803)

Основниот суд во Велес по предлог на тужителот Коцевска Тасија од с. Богомила, против тужениот Павловски Ристо од Велес, со непознато место на живеење и престојување, а за привремен застапник на тужениот Павловски Ристо од Велес ја одреди Билјана Јачева, стручен соработник во Основниот суд во Велес.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по предметот се додека тужениот не се појави пред судот.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 183/98. (11848)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Борис Стефановски од Куманово, ул. „Благој Стефковски-Гојчо“ бр. 23, против тужената Савица Стефановска од Куманово, а сега со непозната адреса на живеење. Се повикува тужената или било кое друго лице кое ја знае нејзината адреса да ја достави на судот во рок од 30 дена од објавување на огласот.

Во спротивно, судот ќе и постави привремен застапник и тоа Горан Богатиновски, адвокат од Куманово, кој ќе ја застапува тужената во оваа постапка се додека таа или нејзин полно-мошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, V.П. бр. 09-775/95. (11771)

Основниот суд во Куманово објавува дека за привремен застапник на тужениот Јакимовиќ Стојмен, со непозната адреса, се определува адвокатот Јордан Серафимовски од Куманово кој ќе го застапува по предметот П.бр. 2352/97 година.

Од Основниот суд во Куманово, IX П.бр.2352/97.

(11806)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за долг по тужбата на тужителот Бурхан Мифтари од с. Боговиње, против тужените Хашмет Мемичи од Тетово, ул. „И.Р.Лола“ бр.101, сега со непозната адреса во Швајцарија, и други. Вредност на долгот 4.767 ДЕМ.

Се повикува тужениот да се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во

истиот рок да овласти свој полномошник во земјата. Во спротивно, судот ќе му постави приврмен застапник кој ќе се грижи за неговите интереси до правилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 554/98. (11804)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за докажување на смрт на лицето Абдурамани Месуд, порано од с. Вејце-Тетовско, по предлог на предлагачот Абдурамани Харун од с. Вејце-Тетовско.

Се повикува лицето Абдурамани Месуд во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово, или секое друго лице што знае за неговиот живот.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.252/98. (11807)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Управниот одбор на АД “Современ дом” - Прилеп изготви и достави програма за финансиска и сопственичка трансформација бр. 02-128 од 24.VI.1998 година согласно чл.81 од Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал.

Со Програмата се предвидува дека ќе се изврши конверзија во траен влог сто посто од обврските на АД “Современ дом” према сите доверители.

Стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп свикува рочиште за изјаснување и гласање на доверителите по Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на АД “Современ дом” - Прилеп за 14.VII.1998 година во 12,00 часот во судница Голема сала.

Доверителите можат да ја разгледаат програмата во просториите на должникот на АД “Современ дом” - Прилеп, ул. “Моша Пијаде” бб.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок потпишан од овластен застапник.

Од Основниот суд во Прилеп. (11753)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.158/96 од 21.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП “Пан - Компани” од Тетово, ул. “Б.Миладинови” бр.60.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Среќко Матески од Тетово, ул. “Б.Стефаноски” бр.8.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 6.X.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 7 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (11772)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решението Ст.бр.55/97 од 24.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Мијоли Комерц” од с. Конопница, Крива Паланка.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мијалчо Стојановски од Крива Паланка, ул. “11 Октомври” бб, телефон 375-134.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.VII.1998 година, во 9 часот, во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (11808)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 129/96 од 04.VI.1998 година се констатира дека Програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на ОПЗП “Душан Кирик”, с. Росоман донесена од Управниот одбор е прифатена на рочиштето од 04.VI.1998 година од доверителите чии побарувања изнесуваат повеќе од половината на побарувањата на сите доверители, според која програма ОПЗП “Душан Кирик”, с. Росоман се организира во Друштво со ограничена одговорност со откуп на претпријатието од страна на вработените и претворање на дел од побарувањата-обврските во траен влог на претпријатието.

Се одобрува Програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на ОПЗП “Душан Кирик”, с. Росоман поднесена од Управниот одбор. Мерките во Програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација имаат правно дејство спрема сите доверители.

Од Основниот суд во Кавадарци. (11809)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 140/96 година од 29.V.1998 година објавува дека е отворена стечајна постапка истовремено заклучена над стечајниот должник ПП “Дарви”, ул. “Цветан Димов” бр. 7/14.

Од Основниот суд во Кавадарци. (11810)

Основниот суд во Кичево објавува дека со решението Ст.бр. 37/98 од 29.V.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Јане-комерц” од с. Сланско, општина М.Брод со жиро сметка 41101-601-26976.

За стечаен судија е одреден Миле Ангелески, судија во Основниот суд во Кичево.

За стечаен управник е одреден Милошески Бошко од М.Брод, телефон 75-067 и на работа 74-009.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.VII.1998 година, во 10 часот, во овој суд.

Од Основниот суд во Кичево. (11811)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст.бр. 517/97 од 04.V.1998 година е отворена стечајна постапка над ТП “Спин” - Струмица, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот, стечајната постапка над ТП “Спин” - Струмица се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведе-

ното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на стопанските претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (11812)

Рочиштето за утврдување на побарувањата спрема стечајните должници ДОО "Прех Бито", Прех - прех" и "Прех пел" - Битола, закажано за ден 25.VI.1998 година во "Службен весник на РМ" бр. 25 од 4.VI.1998 година се презаказува и ќе се одржи на ден 24.IX.1998 година во 9 часот, соба бр. 41 во Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Битола. (11841)

Со решение на Основниот суд во Битола, Ст.бр. 222/98 од 23.VI.1998 година, над ТП "Аниво" од Битола со жиро сметка 40300-601-86410 при ЗПП Филијала Битола, се отвора стечајна постапка, но не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (11842)

Со решение на Основниот суд во Битола, Ст.бр. 468/97 од 22.VI.1998 година, над ПП "Измил" нас. Карпош бр. 9-3/44 - Битола со жиро сметка 40300-601-71442 при ЗПП Битола, дејност трговија, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи и со решението Ст.бр. 668/96 од 17.X.1996 година над ПП "Бурим" од Битола отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11843)

Со решение на Основниот суд во Битола, Ст.бр. 112/98 од 9.VI.1998 година над ПП "Биди добар", ул. "Цар Самонил" бр. 196 во Битола, жиро сметка 40300-601-76225, се отвора стечајна постапка, но не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (1844)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решението Ст.бр.533/96 од 10.IX.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Црно Тиквешко" од Кавадарци, ул. "Скопска" бр.5.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Новевска Вера од Кавадарци, бул. "Македонија" бр.34-14/1, телефон 75-872 и 414-807.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.VII.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 27 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (11845)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.331/97 од 22.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП "Елита Инекс" од Тетово, ул. "Љуботенска" бр.73.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 4.IX.1998 година, во 9,45 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово (11846)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решението Ст.бр. 550/97 од 19.VI.1998 година на Основниот суд во Охрид, е одобрено склученото присилно порамнување помеѓу должникот АД "Градинар" - Охрид, и неговите доверители постигнато на рочиштето одржано на ден 19.VI.1998 година. Со присилното порамнување е постигната спогодба помеѓу должникот и доверителите со која должникот се обврзува да им ги исплати на доверителите побарувањата што втасуваат за наплата до 19.VI.1998 година во висина од 60% со камата од 3% годишно, со рок на отплата од 2 години сметано од денот на постигнатото присилно порамнување односно од 19.VI.1998 година.

Одобреното присилно порамнување има правно дејство и спрема доверителите кои не учествувале во постапката за порамнување, како и спрема доверителите кои учествувале во постапката, а чии побарувањата се оспорени ако се утврдат дополнително.

Од Основниот суд во Охрид. (11847)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1033/96 од 17.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ "Моноверзал" од Скопје, ул. "Дижонска" бб, со жиро сметка 40100-601-21922.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Драган Величковски, од Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 7.IX.1998 година, во 8 часот, во барака број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11808)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 158/98 од 30.IV.1998 година, се отвора постапка за ликвидација над Претпријатие за производство, промет и услуги "Макформ" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Коста Новакоски" бр.46-3/9 со жиро сметка 40100-601-192648.

За ликвидационен управник се определува Драгица Иванчикова од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15/2-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од

30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.VII.1998 година, во 8,50 часот во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11566)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 76/98 од 19.VI.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот ППУ "Јувена" ЦО - Скопје, ул."Теорги Скрижевски" бр. 24, жиро сметка 40100-601-84715.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11628)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 77/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПТ "Фараон" од Скопје, ул."Партизански одреди" бб со жиро сметка 40100-601-254404.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски, од Скопје, ул."Ордан Чопела" бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 7.IX.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11672)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 161/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ликвидациониот должник Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало "Бонан" ЦО од Скопје, ул "Ужичка Република" бр.27-а со жиро сметка 40100-601-166018.

За ликвидационен управник се определува Мито Арминовски, од Скопје, ул."Петар Манџуков" бр. 23-Б, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 6.VII.1998 година, во 9,00 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11647)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решението Л.бр. 15/98 од 29.IV.1998 година, отворена е

постапка за редовна ликвидација над ПП "Јестоил-Г" од Куманово, ул."Никола Тесла" бр.165 со жиро сметка 40900-601-44915 при ЗПП филијала - Куманово.

За ликвидационен управник се определува Хилда Петринска, од Куманово, ул."Бајрам Шабани" бр. 98.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 24.VII.1998 година, во 10,30 часот во соба број 11 III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (11735)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 3/98 од 29.IV.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот ПП "Тони-пром" од Куманово.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (11736)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 64/98 од 9.VI.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Мона Турс" ДОО експорт импорт од Скопје, ул."Московска" бр. 9/2-5, жиро сметка 40120-601-337003.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (11542)

Основниот суд во Прилеп со решението Л.бр. 12/96 од 8.VI.1998 година ја заклучи ликвидационата постапка према должникот штедилница Тутунски комбинат ДОО - Прилеп, отворена со решението Л.бр. 12/96 од 10.I.1997 година на Основниот суд - Прилеп.

Остатокот од имотот на ликвидационата маса се пренесува на основачот на должникот АД Тутунски комбинат - Прилеп.

Побарувањата на доверителите што не се пријавени до денот на заклучувањето на ликвидационата постапка по окончувањето на постапката ќе ги намира основачот АД Тутунски комбинат - Прилеп но само до височина на вредноста и на преземиениот имот.

Ликвидациониот управник Љубица Илчоска се разрешува од должност, а должникот Штедилница Тутунски комбинат ДОО - Прилеп по правосилноста на решението да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Прилеп. (11557)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенијата подолу наведени заклучена е ликвидационата постапка спрема следните ликвидациони должници, и тоа со решението Л.бр. 15/97 од 12.VI.1998 година спрема ПВНТ "Астор Комерц" од Тетово, со решението Л.бр. 1/98 од 16.IV.1998 година спрема ПП "Кодра" од Тетово и со решението Л.бр. 2/98 од 11.VI.1998 година спрема ПТП "Земпромет - 95" од с. Жилче.

По правосилноста на решенијата, ликвидационите должници да се бришат од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (11556)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 167/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ТП „Дујгу-Комерц“ ДОО од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр.6 со жиро сметка 40120-601-58169.

За ликвидационен управник се определува Јасмина Тодоровска, од Скопје, ул. „Рудо“ бр. 61, телефон 267-154.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.VII.1998 година, во 8,50 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11744)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 149/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство внатрешна и надворешна трговија „Мосина“ од Скопје, ул. „Христо Смирненски“ бр. 17 со жиро сметка 40100-601-32996.

За ликвидационен управник се определува Јасмина Тодоровска, од Скопје, ул. „Рудо“ бр. 61, телефон 267-154.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.VII.1998 година, во 8,50 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11745)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр.111/98 од 12.VI.1998 година, се заклучува ликвидационата постапка над Трговското претпријатие „Красна промет“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Менделеева“ бр. 27 со жиро сметка 40100-601-177151.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11749)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 123/98 од 11.VI.1998 година се заклучува ликвидационата постапка над производното трговско претпријатие „Мелодик“, ул. „Алија Авдо-вик“ бр. 35 со жиро сметка 40100-601-164515.

По правосилноста на решението, ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11750)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 42/98 од 27.V.1998 година се заклучува постапката за ликвидација над ликвидациониот должник Производно трговско претпријатие „Еко-Пак Инжињеринг“ увоз-извоз ДОО - Скопје, ул. „Три-англа“ бб и жиро сметка бр. 40110-601-382076.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11759)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решението Л.бр. 18/98 од 5.V.1998 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот „Фер Балкан“ Претпријатие за трговија експорт-импорт, с. Ваксинце - Куманово.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски, од Скопје, бул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 17.IX.1998 година, во 9 часот во соба број 17/II во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (11781)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Л.бр. 336/96 од 23.VI.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над Градежното производно претпријатие „Рале-Инг“ увоз-извоз Ц.О. - Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 8/3, Кавадарци.

По правосилноста на решението претпријатието ќе се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (11813)

Основниот суд во Кочани, објавува дека отвори ликвидациона постапка но истата не ја спроведе и ја заклучи и тоа: со решението ст.бр. 351/97 од 5.V.1998 година, над ППС „Маркова Скала“ - Виница, со решението Ст.бр.67/96 од 5.V.1998 година над ППС „Балка“ - Кочани, и со решението Ст.бр. 71/96 од 5.V.1998 година над ППС „Тимоти“ - Кочани.

Против горенаведените решенија доверителите можат да изјават жалба во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, а преку Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решенијата, горе наведените стечајни должници да се бришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (11814)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Л.бр. 6/98 од 5.V.1998 година отвори ликвидациона постапка над ППС „Вест-Пром“ - Кочани, ул. „Кирил и Методи“ бр. 52, со жиро сметка број 40400-601-15190 при ЗПП Кочани, но истата не ја спроведе поради немање имот на должникот и ја заклучи.

Против ова решение доверителите можат да изјават жалба во рок од 15 дена, од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, преку судот до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (11815)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 4/98 од 30.Ш.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско друштво за трговија и услуги "Ско-Мел" Стево д.о.о.ел експорт импорт од Скопје, ул. "Кавадарска" бр.16 со жиро сметка 40110-601-385522.

За ликвидационен управник се определува Стевчо Костов, адвокат од Скопје, ул. "Бојмија" бр.6 кула 3, телефон 413-009.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази најдоцна во рок од 3 месеци.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према друштвото во ликвидација, најдоцна во рок од 3 месеци од објавата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11839)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 212/97 од 24.IV.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство трговија и услуги на големо и мало "Мет - Ма Компани" експорт импорт ЦО, с. Арнакија - Скопје, жиро сметка 40120-601-209025.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11849)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печата:

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за производство и промет увоз - извоз "СА - ГЕ" п.о. Скопје".

Тркалезен печат под назив: "Партизан" АД-Прилеп".

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.996017, издаден од УВР - Скопје на име Доновска Марија, ул. "Н. Георгиева" бр.21, Скопје.

Пасош бр.835460, издаден од УВР - Скопје на име Јетмир Даути, с. Бојане, Скопје. (11819)

Пасош бр.957164, издаден од УВР - Скопје на име Мустафа Неждет, ул. "Демир Хисарска" бр.48, Скопје.

Пасош бр.327142, издаден од УВР - Скопје на име Георгиева Анета, ул. "Дебарца" бр.21, Скопје. (11825)

Пасош бр.0603513/95, издаден од УВР - Скопје на име Ангеловски Тахир, ул. "Првوماјска" бр.23 а, Скопје.

Пасош бр. 198319/94, издаден од УВР - Тетово на име Максоти Шенаси, с. Слатина, Тетово. (11829)

Пасош бр.0158937/94, издаден од УВР - Скопје на име Шакир Бакии, с. Рашче, Скопје. (11830)

Пасош бр. 1011680/97, издаден од УВР - Гостивар на име Ангелкоски Мино, ул. "Питарница" бр. 2/1, Гостивар. (11832)

Пасош бр.0598539/95, издаден од УВР - Скопје на име Нејат Ракиповски, ул. "М. Тито" бр.2/32, Скопје.

Пасош бр.1008829, издаден од УВР - Велес на име Гилова Афродита, ул. "Марксва" бр.12/12, Велес.

Пасош бр. 136545/93, издаден од УВР - Куманово на име Исени Кенан, с. Отља, Куманово. (11840)

Пасош бр.991364/97, издаден од УВР - Велес на име Асанов Седат, ул. "Танчо Хадипанзов" бр.61, Велес.

Пасош бр.1045886/98, издаден од УВР - Велес на име Асанова Шјреп ул. "Танчо Хадипанзов" бр. 61, Велес.

Пасош бр.564349/95, издаден од УВР - Скопје на име Терзиоска Виолета, ул. "Тито Михајловски" бр.9/3-16, Скопје. (11862)

Пасош бр.0254246, издаден од УВР - Скопје на име Толов Ѓорѓи, ул. "Енгелсова" бб, Неготино. (11863)

Пасош бр.129169, издаден од УВР - Скопје на име Бислим Алберт, ул. "388" бр.56, Скопје. (11865)

Пасош бр.0143427, издаден од УВР - Велес на име Тоцинов Дејан, ул. "11 Октомври" бр.9, Велес. (11869)

Пасош бр.0805200/95, издаден од ОВР - Виница на име Цонев Ванчо, ул. "Страшо Пинџур" бр. 1/2-7, Виница. (11874)

Пасош бр.527672/95 на име Емази Бесим, с. Богојци, Струга. (11875)

Пасош бр.0935884 на име Скендери Алберт, Дебар.

Пасош бр.0295133 на име Клубучишта Исни, Дебар.

Пасош бр.1043842 на име Скара Шкумбин, Дебар.

Пасош бр.386860/94, издаден од УВР - Скопје на име Шабани Сетки, с. Чајлане, Скопје. (11880)

Пасош бр.0235131 на име Дика Мајлинда, Дебар.

Пасош бр.0369134 на име Скендер Херолинда, Дебар.

Пасош бр.769711 на име Марке Шехадин, Дебар.

Пасош бр.0566302, издаден од ОВР - Неготино на име Богески Јани, ул. "Антигона" бр.64, Неготино.

Пасош бр.757785 на име Перчинковска Панде, ул. "Ок. Революција" бр.3/14, Куманово. (11886)

Пасош на име Анакиевски Орце, Делчево. (11887)

Пасош бр.0972783, издаден од МВР - Кочани на име Мустафов Марем, ул. "Гроздан Трифунов" бр.17, Кочани

Пасош бр.985545 на име Шабанов Димче ул. "Пелистер" бр. 73, Битола. (11891)

Пасош бр.1044579/98 на име Фератоски Фламур, с. Лабуништа, Струга. (11892)

Пасош бр.0425182, издаден од ОВР - Неготино на име Јовановски Никола, ул. "В.Влаховиќ" бр.2, Неготино. (11893)

Чек бр.3829662, од тековна сметка бр.117960-53, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Бундалевска Лидија, Скопје. (11816)

Чекови бр. 3903950, 3903951 и 3903952, од тековна сметка бр. 00105764-34, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трифуновски Љубомир, Скопје.

Чекови бр.2407896, 3557714, 3557715, 3557716, 3557720, 3557721 и 3557725, од тековна сметка бр.11444503, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Вучкова Марјана, Скопје. (11851)

Чекови од бр.431996 до 4319978, 3805313 и 4319963, од тековна сметка бр.3725-64, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовска Марица, Велес

Чекови од бр. 01057177 до 01057180 и од бр. 01097901 до 01097910, од тековна сметка бр. 418/44, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје, Филијала - Велес на име Зоран Петрушевски, ул. "Андон Шукров" бр.25-1/8, Велес. (11871)

Чекови од бр. 000186819 до 1836825, од тековна сметка бр.13353-89, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Веселинка Поп-Андонова-Станковиќ, Скопје. (11872)

Чекови од бр.17071706 до 170717715 и 16742789, издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Китан Стојковски, ул. "Цветан Димов" бр.96/1-11, Скопје.

- Работна книшка на име Зоран Ивановски, Скопје.
 Работна книшка на име Љупчо Чурлинов, Скопје.
 Работна книшка на име Стојкоски Васко, Скопје.
 Работна книшка на име Горанчо Гурчиновски, Скопје. (11836)
 Работна книшка на име Јачовска Валентина, Скопје.
 Работна книшка на име Караманова Мандаровска Татјана, Скопје. (11864)
 Работна книшка на име Незир Касуми, с.С Коњари, Скопје. (11866)
 Водна книшка издадена од Скопје на име Звонко Павлов, Скопје. (11852)
 Свидетелства за I, II и III год. и диплома, издадени од ССУ "Коце Металец" - Скопје на име Ивановски Кокан, Скопје. (11818)
 Свидетелства за VIII одделение, издадено од ОУ "Ратко Жинзифов" Скопје на име Целал Буки, Скопје.
 Свидетелство за VI одделение, издадено од ОУ "26 Јуни" Скопје на име Мемини Нездбедин, Скопје. (11823)
 Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Лазо Трпovski" Скопје на име Љубелска Виолета, Скопје. (11833)
 Чекови бр. 719562 и од бр. 797566 до 797571, на име Блажевски Ацо ул. "Јанко Минарски" бр.35, Кичево.
 Решение ул. бр.22-6183, издадено од Секретаријат за стопанство Центар-Скопје на име Павлина Стефкова, Скопје. (11821)
 Решение бр. 25 - 1672, издадено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на име Рамадани Ердоан, Скопје. (11850)
 Решение бр.37-6592/2 за Компензација, издадено од Министерство за надворешни работи Скопје на име ТВ - Компани, Скопје. (11867)
 Решение бр.37-262/2 за компензација, издадено од Министерство за надворешни работи Скопје на име ТВ - Компани, Скопје. (11868)
 Решение бр.12-6712, издадено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на име Јанкоски Иво, Скопје.
 Пасош бр. 188662, издаден од ОВР - Валаандово на име Митров И. Звонко, с. Јосифово, ул. "Т. Јосифовски" бр. 44, Валаандово. (11895)
 Индекс бр. 10532, издаден во Валаандово на име Ангелеска Снежана, Демир Капија. (11894)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 399/98, на регистарска влошка бр. 03001133-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија „ХАМИ“ јтд, Шаин Маале – 28, Радовиш.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.41, 02.01, 05.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.13, 15.51, 15.81, 15.98, 20-10/1, 20.30, 20.40, 21.22, 24.30, 25.21, 25.22, 25.24, 26.40, 26.52, 26.62, 26.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.4, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/13, 71.10, 74.20/2, 74.20/3, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а содружниците одговараат со целокупниот свој имот

Управител на друштвото е Демир Дурмишска, без ограничување.

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 399/98. (10901)

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 359/98, на регистарска влошка бр. 03001093-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Маријана Михаил Печинска тп ул. „Партизанска“ бр. 7, Берово.

Основач и овластен потписник Маријана Михаил Печинска

Дејности: 070114, 070121, 070127, 070123, 070126, 070128, 070129, 070132.

Трговецот поединец за своите обврски во правниот промет одговара лично со целиот свој имот, во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 359/98. (10902)

Генералниот застапник на претпријатието за трговија на големо и мало „ОПАЛ-КОМ“ П.О. експорт импорт од Ресен, на седницата одржана на 29.06.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се усвојува и прогласува малопродажната цена на цигарите.

Член 2

Цената на цигарите марка „Принц“ во продажба на мало за една кутија – парче изнесува:

– ПРИНЦ БЛЕНД	70,00 ден.
– ПРИНЦ ЛАЈТ	70,00 ден.
– ПРИНЦ УЛТРА ЛАЈТ	70,00 ден.
– ПРИНЦ МЕНТОЛ	70,00 ден.

Член 3

Во цената од член 2 е содржана и износот АКЦИ-ЗАТА и УВОЗНИТЕ давачки.

Член 4

Во цената од член 2 е содржан и износот за покривање на трошоците на промет – рабат, франко магацин на купувачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 13.07.1998 година.

Директор,
Сотир Крстевски, с.р.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/98 ЗА КУПУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО – ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Купувач: Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола

1.2. Предмет на набавка: прибирање на понуди за купување на административно деловен простор во строгиот центар на Битола во површина од 200-220 м², кој може да биде вселив заклучно со 01.09.1998 година.

1.3. Понудата треба да содржи:

- назив на понудувачот
- документ за бонитетот на понудувачот
- цена по 1 м² изразена во германски марки во денарска противвредност

1.4. Првенствено право ќе има понудувачот кој ќе понуди понизок спрат, поквалитетна изведба и пониска цена

2. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

2.1. Писмените понуди да се доставуваат до Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола, бул. „1-ви Мај“ бб (зграда на поранешниот Извршен совет) или поштенски фах бр. 18 – Битола.

2.2. Писмените понуди да се доставуваат најдоцна во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој повик.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. При изготвувањето и доставувањето на писмените понуди задолжително да бидат применети одредбите од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

3.2. Информации можат да се добијат на телефон 097/36-419.

Агенција за поттикнување на
развојот на земјоделството –
Битола

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец јуни 1998 година не може да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

Шифра	Гранка	Основица
0101	Електростопанство	8.247
0102	Производство на јаглен	5.012
0105	Производство на нафтени деривати	7.781
0106	Производство на железна руда	–
0107	Црна металургија	5.609
0108	Производство на руди на обоени метали	5.899
0109	Производство на обоени метали	8.549
0110	Преработка на обоени метали	4.103
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	3.407
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	3.400
0113	Металопреработувачка дејност	5.743

0114	Машиноградба	4.161
0115	Производство на сообраќајни средства	5.501
0117	Производство на електрични машини и апарати	5.003
0118	Производство на базни хем. производи	6.530
0119	Преработка на хемиски производи	11.274
0120	Производство на камен, чакал и песок	6.677
0121	Производство на градежен материјал	8.388
0122	Производство на режана граѓа и плочи	2.652
0123	Производство на финални произв. од дрво	2.989
0124	Производство и преработка на хартија	4.735
0125	Производство на текстил, предива и ткаен.	3.719
0126	Произв. на готови текстилни производи	3.375
0127	Производство на кожа и крзно	2.586
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	2.231
0130	Производство на прехранбени производи	7.482
0131	Производство на пијалаци	9.643
0132	Производство на добиточна храна	6.556
0133	Производство и преработка на тутун	7.131
0134	Графичка дејност	5.366
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	4.449
0139	Производство на разновидни производи	7.791
0201	Земјоделско производство	5.028
0202	Земјоделски услуги	7.560
0203	Рибарство	3.062
0300	Шумарство	4.912
0400	Водостопанство	5.617
0501	Високоградба	3.957
0502	Нискоградба и хидроградба	4.575
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	4.633
0601	Железнички сообраќај	6.512
0604	Воздушен сообраќај	10.486
0605	Друмски сообраќај	4.375
0606	Градски сообраќај	6.156
0608	Претоварни услуги	–
0609	ПТТ услуги и врски	8.263

0701 Трговија на мало	4.987
0702 Трговија на големо	9.784
0703 Надворешна трговија	10.992
0801 Угостителство	5.240
0802 Туристичко посредување	4.698
0901 Занаетчиски услуги и поправки	5.149
0902 Лични услуги и услуги на домаќинство	5.043
1001 Уредување на населби и простори	5.988
1002 Станбена дејност	5.279
1003 Комунална дејност	6.313
1101 Банкарство	10.482
1102 Осигурување на имоти и лица	11.152
1103 Услуги во областа на прометот	10.444
1104 Проектир. и сродни техн. услуги	5.384
1105 Геолошки истражувања	6.371
1106 Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	5.491
1109 Деловни услуги	8.338
1201 Образование	6.001
1202 Научно истражувачка дејност	6.956
1203 Култура, уметност и информации	6.154
1204 Физичка култура и спорт	5.496
1301 Здравствена заштита	6.787
1302 Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита	4.803
1401 Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици	6.467
1402 Самоуправни интересни заедници	6.889
1403 Здруженија	8.190
1404 Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	8.438

Министер,
Насер Зиберџи, с.р.

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален данок од доход („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец јуни 1998 година која се применува

за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 9.400 денари.

Министер,
Насер Зиберџи, с.р.

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македонија ја

ОБЈАВУВА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 1998 ГОДИНА

Просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец јуни 1998 година изнесува 8968 денари.

В.д. директор,
Довчо Герасимовски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
978. Одлука за прогласување на Амандманот III на Уставот на Република Македонија	1713
979. Закон за културата	1714
980. Закон за здруженијата на граѓани и фондациите	1724
981. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 1997 година	1731
982. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје II – Скопје	1733
983. Одлука за огласување избор на судија на Основниот суд во Свети Николе	1733
984. Правилник за инвестиционо и тековно одржување на станбени згради и станови	1733
985. Наредба за измени и дополнување на Наредбата за сметките за уплата на приходите за јавни потреби	1734
986. Решение за именување советник во Службата за евиденција и документација со библиотека при Уставниот суд на Република Македонија	1735
987. Одлука за ограничување на обемот и динамиката на порастот на денарските пласмани на банките во III-то тримесечје од 1998 година	1735
988. Одлука за ограничување на обемот и динамиката на порастот на денарските пласмани на штедилниците во III-то тримесечје од 1998 година	1735
989. Одлука за дополнување на Одлуката за аналитичките сметки во контниот план за банки и штедилници	1736
Објава за плата по работник која преставува основа за пресметување на даноци и придонеси од плата за месец јуни 1998 година	1743
Објава за просечна месечна нето плата по работник во Републиката за месец јуни 1998 година	1744
Објава за просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец април 1998 година	1744
Меѓународни договори додаток	1-96